



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 13 јули 2000
Скопје

Број 54

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2359.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 1999 година, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 јули 2000 година.

Бр. 07-3021/1
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи, износот на издвоените средства во постојаната резерва во 1999 година изнесуваат:

	Планирани	Остварени
- приходи	50.300.000.000	50.478.031.862
- расходи	50.300.000.000	49.761.209.035
- постојана резерва	60.000.000	60.000.000

Член 2

Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи, во износ од 716.822.827 денари се пренесува како приход на Буџетот на Република Македонија за 2000 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи и расходи по видови се искажуваат во Билансот за извршување на Буџетот, кој гласи:

Биланс на приходите на Буџетот на Република Македонија во 1999 година

Шифра	Опис	План	Извршено	Процент
	ВКУПНИ ПРИХОДИ	50,300,000,000	50,478,031,862	100,4%
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	40,576,000,000	41,851,364,294	103,1%
711	ДАНОК ОД ДОХОД, ДОБИВКА И КАПИТАЛНА ДОБИВКА	12,442,000,000	12,793,078,783	102,8%
7111	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК	9,825,000,000	10,233,016,110	104,2%
7112	ДАНОК ОД ДОБИВКА	2,617,000,000	2,559,325,945	97,8%
7113	ДРУГИ ДАНОЦИ ОД ДОХОД, ОД ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛ	0	736,728	0,0%
714	ДОМАШНИ ДАНОЦИ НА СТОКИ И УСЛУГИ	19.730,000,000	20.631,883,947	104,6%
7141	ДАНОК НА ПРОМЕТ	9.541,000,000	9,958,866,206	104,4%
7142	АКЦИЗИ	10,189,000,000	10,673,017,741	104,8%
715	ДАНОК ОД МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА И ТРАНСАКЦИИ	8,272,000,000	8.302,773,971	100,4%
715.1	УВОЗНИ ДАВАЧКИ	6,848,000,000	6,802,005,702	99,3%
7153	ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧИ И ТАКСИ	1,424,000,000	1,500,768,269	105,4%
716	ДРУГИ ДАНОЦИ	132,000,000	123,627,594	93,7%
7161	ДАНОЦИ КОИ НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО	132,000,000	123,627,594	93,7%
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	2,744,000,000	2,876,811,149	104,8%
721	ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	774,000,000	798,125,658	103,1%
7211	ДОБИВКА ОД НЕФИНАНСИСКИ ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА	100,000,000	0	0,0%
7212	ДОБИВКА ОД ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ	494,000,000	607,090,922	122,9%
7213	ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ИМОТ	180,000,000	191,034,736	106,1%
722	ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	1,122,000,000	1,164,070,817	103,7%
7221	ПАРИЧНИ КАЗНИ	116,000,000	127,614,194	110,0%
7222	СУДСКИ ТАКСИ	578,000,000	570,335,100	98,7%
7223	АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	420,000,000	458,657,494	109,2%
7224	КОМУНАЛНИ ТАКСИ	8,000,000	7,464,030	93,3%
724	ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	192,000,000	127,316,281	66,3%
7241	ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ	192,000,000	127,316,281	66,3%
725	ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	531,000,000	632,921,803	119,2%
7251	ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ	531,000,000	632,921,803	119,2%
726	ПРОДАЖБА НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА	125,000,000	154,376,592	123,5%
7262	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ	5,000,000	5,376,592	107,5%
7265	ТРАНСФЕРИ НА КАПИТАЛ ОД НЕВЛАДИНИ ИЗВОРИ	120,000,000	149,000,000	124,2%
73	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	2,440,000,000	2,419,089,625	99,1%
731	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	0	32,283,095	0,0%
7311	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	0	32,283,095	0,0%
733	ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО	2,440,000,000	2,386,806,531	97,8%
7331	ТЕКОВНИ ДОНАЦИИ	2,440,000,000	2,386,806,531	97,8%
75	ЗАДОЛЖУВАЊА ВО СТРАНСТВО	4,540,000,000	3,330,766,795	73,4%
751	МЕЃУНАРОДНИ РАЗВОЈНИ АГЕНЦИИ	4,540,000,000	3,330,766,795	73,4%
7511	ЗАДОЛЖУВАЊА КАЈ МЕЃУНАРОДНИ РАЗВОЈНИ АГЕНЦИИ	4.540,000,000	3,330,766,795	73,4%

Биланс на трошоци на Буџетот на Република Македонија во 1999 година

Иифра	Опис	План	Извршено	Процент
	ВКУПНИ ТРОШОЦИ	50,300,000,000	49,761,209,035	98,9%
I,	ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ	42,420,340,000	42,088,365,187	99,2%
40	Плати, наемнини и надоместоци	16,056,000,000	15,996,631,930	99,6%
401	Основни плати и наемнини	13,979,640,000	13,932,174,781	99,7%
402	Надоместоци	2,076,360,000	2,064,457,149	99,4%
42	Стоки и други услуги	5,673,541,000	5,646,765,633	99,5%
420	Патни и дневни трошоци	236,466,000	232,940,099	98,5%
421	Комунални услуги	312,505,000	312,358,197	100,0%
422	Трошоци за затоплување	432,261,000	432,225,200	100,0%
423	Материјали	2,636,692,000	2,634,385,195	99,9%
424	Трошоци за транспорт на стоки	191,468,000	190,877,129	99,7%
425	Тековно (рутинско) одржување	106,761,000	106,496,893	99,8%
426	Договорни услуги	730,204,000	719,284,582	98,5%
427	Други оперативни трошоци	1,027,184,000	1,018,198,338	99,1%
44	Тековни трансфери (пренесни средства)	18,473,799,000	18,227,967,626	98,7%
441	Трансфери до владини институции	1,512,749,000	1,512,485,452	100,0%
443	Државни дотации, трансфери на физички лица и на нестопански организации	13,661,050,000	13,657,580,978	100,0%
444	Трансфери по основа на субвенции	3,300,000,000	3,057,901,197	92,7%
45	Каматни плаќања	2,217,000,000	2,217,000,000	100,0%
452	Камата по странски кредити	2,217,000,000	2,217,000,000	100,0%
II.	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ	2,610,560,000	2,407,296,601	92,2%
46	Купување на капитални средства	1,450,379,000	1,312,799,356	90,5%
461	Купување на земјиште и нематеријални средства	0	0	0,0%
462	Купување на градежни објекти	54,000,000	54,000,000	100,0%
463	Мебел и канцелариска опрема	230,934,000	153,120,245	66,3%
464	Купување на моторни возила	42,720,000	42,720,000	100,0%
465	Физибилити студии, припрема на проекти и дизајн	1,000,000	1,000,000	100,0%
466	Постројки, опрема и машинерија	83,000,000	82,999,999	100,0%
467	Изградба, реновирање и унапредување	620,000,000	620,000,000	100,0%
468	Основно и специјално одржување (инвестициско одржување)	418,725,000	358,959,112	85,7%
47	Капитални трансфери	1,160,181,000	1,094,497,245	94,3%
471	Капитални трансфери на владини институции	1,032,681,000	967,499,332	93,7%
472	Капитални трансфери на единиците на локалната самоуправа	127,500,000	126,997,913	99,6%
III.	ДАВАЊЕ НА ЗАЕМИ, УЧЕСТВО ВО ДЕЛ ОД ХАРТИТЕ ОД ВРЕДНОСТ И ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	5,269,100,000	5,265,547,247	99,9%
48	Давање на заеми и учество во дел од хартиите од вредност	2,946,100,000	2,942,547,247	100%
483	Заеми на поединци и нестопански организации	2,406,100,000	2,404,868,934	100%
485	Учество во дел во јавните претпријатија	540,000,000	537,678,313	100%
49	Амортизација (отплата на главнина) и распоред на трошоци	2,323,000,000	2,323,000,000	100%
492	Отплата на надворешен долг	2,323,000,000	2,323,000,000	100%

Член 4

Општиот дел на завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 1999 година се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

2360.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИЧАРИ И СКИ-ЛИФТОВИ

Се прогласува Законот за жичари и ски-лифтови, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 јули 2000 година.

Бр. 07-3024/1
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

ЗАКОН ЗА ЖИЧАРИ И СКИ-ЛИФТОВИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на изградбата, опремувањето, одржувањето, функционирањето и управувањето со жичарите и ски-лифтовите како и начинот и заштитата на организирање на превозот на лица со жичарите и ски-лифтовите.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. "Жичара" е транспортно средство за превоз на патници што се движи по јажиња.
2. "Ски-лифт" е средство што служи за влечење на скијачи по снег со влечно јаже.
3. "Траса на жичара и ски-лифт" е земјишниот и воздушниот простор во кој се наоѓа опремата, уредите, телекомуникациските и сигнално-сигурносните и други постројки.
4. "Појас на жичара" е просторот од сите страни на жичарата во кој не е дозволено да се изведуваат било какви работи кои не се во функција на жичарата.
5. "Заштитен појас на жичарата" е просторот околу погонската станица, како и просторот над, под и од двете страни на трасата на жичарата.
6. "Појас на ски-лифтот и заштитен појас на ски-лифтот" е просторот од двете страни на ски-лифтот определен со инвестиционо-техничката документација.
7. "Станица на жичара или ски-лифт" е уредено и означено место на трасата на жичарата или ски-лифтот и служи за качување и слегување на лица.
8. "Скијачка патека" е уредена површина на теренот која служи за скијање.

II. ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ФУНКЦИОНИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ЖИЧАРИТЕ И СКИ-ЛИФТОВИТЕ

Член 3

Жичарите и ски-лифтовите мораат да се градат, опремуваат, одржуваат и функционираат така што да одговараат на својата намена и барањата на безбедноста на превозот на лица, како и на условите утврдени со овој закон.

Поблиските прописи за опремата и уредите, за жичарите и ски-лифтовите ги донесува министерот за сообраќај и врски.

Член 4

Жичарите и ски-лифтовите се градат, опремуваат и одржуваат согласно со техничките нормативи и

стандарди за изградба, опремување и одржување на жичарите и ски-лифтовите.

Нормативите и стандардите за изградба, опремување и одржување на жичарите и ски-лифтовите ги пропишува министерот за стопанство во согласност со министерот за сообраќај и врски.

Член 5

По извршената изградба на жичарата или ски-лифтот се врши технички преглед врз основа на кој се донесува решение за употреба.

Со техничкиот преглед се утврдува дали жичарата или ски-лифтот се изградени во согласност со овој закон, инвестиционо-техничката документација, стандардите и техничките нормативи, како и дали се исполнети сите технички услови во градежно-технички и сообраќајно-технички поглед за уреден и безбеден превоз на лица.

Техничкиот преглед од став 1 на овој член го врши Комисија за технички преглед.

Комисијата од став 3 на овој член ја формира органот што го издал одобрението за градење.

Жичарата или ски-лифтот може да се предадат во сообраќај само врз основа на решението за употреба од став 1 на овој член.

Решението од став 1 на овој член го донесува органот што го издал одобрението за градење.

Член 6

За извршување на работите на одржувањето на жичарата и ски-лифтот се грижи правното лице кое управува со жичарата или ски-лифтот.

Со жичарата и ски-лифтот може да управува правно лице регистрирано за вршење на таа дејност, а кое ги исполнува следниве услови:

- технички е опремено со опрема и уреди за непречено функционирање на жичарата и ски-лифтот;
- има организирано служба со потребен број вработено стручни лица од соодветна струка за вршење на дејноста, и тоа: за жичара најмалку две лица со V степен на образование од машинска или електро струка, со најмалку три години работно искуство во оваа струка, а за ски-лифт најмалку едно лице со IV степен на образование од машинска или електро струка со најмалку три години работно искуство во оваа струка.

Член 7

Жичарата и ски-лифтот се одржуваат на начин со кој се обезбедува нивно безбедно и непречено функционирање, под услови определени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 8

Правното лице кое управува со жичарите и ски-лифтовите е должно да презема мерки за редовно и уредно одржување на жичарата или ски-лифтот, како и на појасот на жичарата или ски-лифтот, заради непречено и безбедно функционирање.

Доколку со преземањето на дејствијата од став 1 на овој член правното лице предизвика штета, истото е должно да ја надомести, според општите прописи за надомест на штета.

Член 9

Заради обезбедување на непречено и безбедно функционирање на жичарата или ски-лифтот не е дозволено да се изведуваат било какви работи или други активности на трасата на жичарата или ски-лифтот и појасот на жичарата или ски-лифтот, ако со тие работи се загрозува безбедното функционирање на жичарата или ски-лифтот.

Член 10

Појас на жичарата е просторот од двете страни на жичарата од најмалку 3 метри од најистакнатиот дел на жичарата, земајќи ги предвид сите случаи на отклонот на возилото и јажињата, просторот под најнискиот дел на жичарата во широчина од 2 метри на непристапни и забранети места, 3 метри на пристапни места и ски-патеки, 1,5 метар на фиксни пречки, 7

метри над јавните патишта и 12 метри над железничките пруги, како и просторот над највисокиот дел од жичарата во висина од 3 метри.

Заштитниот појас на жичарата е просторот под појасот на жичарата до земјишното тло, просторот над појасот на жичарата во висина од 6 метри и просторот од двете страни на жичарата во широчина од 20 метри, сметано од појасот на жичарата.

Во заштитниот појас на жичарата можат да се градат објекти, да се поставуваат уреди, како и да се вршат други работи под определени услови пропишани со овој закон, доколку притоа не се загрозува сообраќајот и стабилноста на жичарата.

Согласност за изградба на објектите и поставување на уредите од став 3 на овој член, во заштитниот појас на жичарата издава министерот за сообраќај и врски.

Член 11

Заради обезбедување на безбедно и непречено функционирање на ски-лифтот, како и безбедно движење на лицата по скијачка патека, не е дозволено скијачката патека да се пресекува со трасата на ски-лифт или со патна сообраќајница.

Член 12

Во текот на употребата задолжително се вршат прегледи на одделни елементи и склопови на жичарата и ски-лифтот.

Прегледите кај жичарата се дневни, неделни, месечни, полугодишни, годишни и двогодишни, а кај ски-лифтот дневни, месечни и годишни.

Дневните, неделните, месечните и полугодишните прегледи кај жичарата, односно дневните и месечните прегледи кај ски-лифтот ги врши правното лице кое управува со жичарите и ски-лифтовите.

Годишните и двогодишните прегледи кај жичарата и годишните прегледи кај ски-лифтот, како и прегледите по извршен ремонт на жичарата, односно ски-лифтот може да ги врши правно лице регистрирано за вршење на таа дејност овластено од министерот за сообраќај и врски, доколку ги исполнува следниве услови:

- има соодветна опрема за вршење на таа дејност; и
- има вработено најмалку три стручни лица за вршење на дејноста, и тоа: едно лице со VII степен на образование, дипломиран машински инженер, со најмалку 5 години работно искуство во структурата, едно лице со VII степен на образование, дипломиран електроинженер, со најмалку пет години работно искуство во структурата и едно лице со V степен на образование, машинска или електро-техничка насока, со најмалку три години работно искуство во структурата.

Правното лице кое управува со жичарата, или ски-лифтот за дневните, неделните, месечните, полугодишните, годишните и двогодишните прегледи води евиденција.

Начинот на водење на евиденцијата од став 5 на овој член го пропишува министерот за сообраќај и врски.

За извршените прегледи правното лице од ставовите 3 и 4 на овој член издава потврда за исправноста на жичарата, односно ски-лифтот и за тоа е должно да го извести Министерството за сообраќај и врски и Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски, најдоцна во рок од 15 дена од денот на издавањето на потврдата.

Правното лице кое управува со жичарата односно ски-лифтот мора да издаде упатство за употреба на жичарата или ски-лифтот.

Обликот и содржината на упатството за употреба на жичарата или ски-лифтот го пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 13

На трасата на жичарата или ски-лифтот има определени места за качување и слегување на лица (станица на жичарата или ски-лифтот).

Станицата на жичарата или ски-лифтот мора да има ознака на станица, истакнат возен ред и знаци за предупредување, опасност и известување, како и упатство за употреба на жичарата и ски-лифтот истакнати на видно место и достапни на сите корисници.

Член 14

Жичарите мораат да имаат опрема за спасување на патниците во кабините и седиштата.

Во станицата на жичарата има просторија за давање на прва помош на повредени лица и опрема за пренос и превоз на повредените.

Правното лице кое управува со жичарата или ски-лифтот во случај на несреќа или загрозуена безбедност е должно да организира спасување на лицата, да им даде прва помош, а по потреба да ја извести и најблиската здравствена станица.

III. НАЧИН НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА И ЗАШТИТА

Член 15

Превозот на лица на жичарата и ски-лифтот може да се врши како јавен превоз и превоз за сопствени потреби.

Јавниот превоз на лица се врши според утврден возен ред од страна на правното лице кое управува со жичарата односно ски-лифтот.

Правното лице од став 2 на овој член е должно да се придржува на утврдениот возен ред.

Превозот за сопствени потреби може да се врши и надвор од утврдениот возен ред.

Член 16

Правното лице кое управува со жичарата или ски-лифтот, во случај на временски непогоди (луѓа, грмотевица, магла и слично), не смее да ги пушти во работа жичарата или ски-лифтот.

Член 17

Правното лице кое управува со жичарата или ски-лифтот е должно да ги преземе сите потребни заштитни мерки и работи во поглед на редовното одржување и организација на превозот и обезбедување на потребните услови за безбедност на сите лица кои се наоѓаат на жичарата или ски-лифтот, како и на лицата кои се наоѓаат во заштитниот појас на жичарата или ски-лифтот.

Член 18

Лицата кои се наоѓаат на жичарата или ски-лифтот се должни да се придржуваат кон означениот начин на движење, како и на знаците за предупредување, опасност и известување и не смеат со своето однесување да ја загорат личната безбедност и безбедноста на другите корисници.

Член 19

Во случај на несреќа која има за последица смрт или потешки повреди на лица, или е направена поголема материјална штета, правното лице кое управува со жичарата или ски-лифтот, е должно веднаш да го извести Министерството за внатрешни работи и Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски.

Член 20

Правното лице кое управува со жичарата и ски-лифтот во случај на застој на работа на жичарата или ски-лифтот е должно да се грижи за безбедноста на лицата и да обезбеди нивно враќање до почетната станица.

Член 21

Во случај на привремено запирање на работата на жичарата или ски-лифтот, правното лице кое управува со жичарата или ски-лифтот е должно да ги извести лицата за времетраењето на запирањето.

IV. НАДЗОР

Член 22

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши Министерството за сообраќај и врски.

Член 23

Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и на прописите што се однесуваат

на жичарата и ски-лифтот врши Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски, преку инспектори за жичари и ски-лифтови.

Член 24

Инспекторите за жичари и ски-лифтови вршат надзор над:

- состојбата на жичарата и ски-лифтот;
- извршувањето на одредбите на овој закон во поглед на условите за работа на жичарата и ски-лифтот;
- примената на техничките прописи, нормативи и стандарди при изградбата и одржувањето на жичарата и ски-лифтот, на објектите и постројките и
- работите што се изведуваат на тие објекти и постројки или во заштитниот појас на жичарата и ски-лифтот.

Инспекторите од став 1 на овој член имаат право да ја разгледуваат и другата документација што содржи податоци потребни за вршење на инспекцискиот надзор.

Член 25

Правното лице кое управува со жичарата и ски-лифтот е должно на инспекторот за жичари и ски-лифтови да му овозможи непречено вршење на инспекцискиот надзор и увид во документацијата потребна за вршење на надзорот.

Член 26

За инспектор за жичари и ски-лифтови може да се назначи лице со VII степен на образование, дипломиран машински инженер, дипломиран градежен инженер или дипломиран електроинженер, со најмалку три години работно искуство во струката.

Член 27

Инспекторот за жичари и ски-лифтови е овластен:

1. Да нареди отстранување на техничките и другите недостатоци на жичарата или ски-лифтот, ако постои опасност со нивната употреба да се загрози безбедноста на жичарата или ски-лифтот.
2. Да нареди отстранување на неправилностите во вршењето на превозот со жичарата и ски-лифтот и вршењето на превозот да се усогласи со пропишаните услови.
3. Да нареди запирање на градба на жичара или ски-лифт, ако нема одобрение за градба.
4. Да нареди забрана за работа на жичара или ски-лифт ако нема решение за употреба.
5. Да ја прегледа техничката документација во врска со изградбата, ремонтот и одржувањето на жичарата или ски-лифтот.
6. Да нареди запирање на работите што се изведуваат во заштитниот појас на жичарата и ски-лифтот, ако се утврди дека постои опасност со тие работи да се загрози безбедноста на жичарата или ски-лифтот.
7. Да нареди рушење на објект или негов дел што се гради во појасот или заштитниот појас на жичарата или ски-лифтот, спротивно на условите од овој закон.
8. Привремено да забрани работа на жичарата или ски-лифтот ако не се вршат редовно пропишаните прегледи или ако жичарата или ски-лифтот не се во состојба на нив да се врши безбеден превоз.
9. Да нареди отстранување на работниците од работните места кои не ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на стручната подготовка, работното искуство и работната дисциплина.

Член 28

Правните и физичките лица кои во непосредна близина на жичарата или ски-лифтот вршат работи, се должни на инспекторот за жичари или ски-лифтови да му овозможат вршење на инспекцијата, да му дадат потребни податоци и известувања и да му ја стават на увид потребната документација.

Член 29

Инспекторите за жичари или ски-лифтови, работничката инспекција, ги вршат самостојно и донесуваат решение во рамките на овластувањата определени со овој закон.

Против решението на инспекторот може во рок од осум дена од денот на приемот на решението да се поднесе жалба до министерот за сообраќај и врски.

Жалбата од став 2 на овој член, ако тоа го бара итноста на мерките одредени во решението, не го одлага извршувањето на решението.

Член 30

Инспекторот за жичари и ски-лифтови, службено-то својство го докажува со легитимација.

Легитимацијата од став 1 на овој член ја издава министерот за сообраќај и врски.

Формата и содржината на образецот на легитимацијата ја пропишува министерот за сообраќај и врски.

Член 31

Инспекторот за жичари и ски-лифтови е должен да му достави записник за извршениот инспекциски преглед на правното лице кое управува со жичарата или ски-лифтот.

Член 32

Правното лице кое управува со жичарата или ски-лифтот е должно да го извести Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски за работите кои ќе се изведуваат на жичарата или ски-лифтот или во нивна-непосредна близина, а кои можат да бидат од влијание за безбедноста, во рок од 15 дена пред започнување на работите.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Со парична казна од 80.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице, ако:

- 1) предаде во сообраќај жичара или ски-лифт без решение за употреба (член 5 став 5);
 - 2) не презема мерки за редовно и уредно одржување на жичарата или ски-лифтот, како и во појасот на жичарата или ски-лифтот, заради непречено и безбедно функционирање (член 8 став 1);
 - 3) изведува било какви работи и активности на трасата на жичарата или ски-лифтот и во појасот на жичарата или ски-лифтот, со кои би се загрозило безбедното функционирање на жичарата или ски-лифтот (член 9);
 - 4) во заштитниот појас на жичарата гради објекти или поставува уреди без согласност (член 10 став 4);
 - 5) жичарата нема опрема за спасување на патниците во кабините и седиштата или ако не обезбеди соодветна историја во станицата на жичарата за давање на прва помош или ако нема опрема за пренос и превоз на повредените (член 14);
 - 6) жичарата или ски-лифтот ги пушти во работа во услови на временски непогоди (член 16);
 - 7) не ги презема сите потребни мерки и работи во поглед на одржувањето и организацијата на превозот и обезбедувањето на услови за безбедност на сите лица кои се наоѓаат на жичарата или ски-лифтот или во заштитниот појас (член 17) и
 - 8) во случај на несреќа која има за последица смрт или потешки повреди на лица, или е направена поголема материјална штета не го извести Министерството за внатрешни работи и Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски (член 19).
- Со парична казна од 3.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно-то лице во правното лице.

Член 34

Со парична казна од 40.000 до 150.000 денари ќе се казни правно лице, ако:

- 1) во текот на употребата не ги врши прегледите на одделни елементи и склопови на жичарата и ски-лифтот (член 12);
- 2) на станицата на жичарата или ски-лифтот на видно место не постави ознака, не истакне возен ред, знаци за опасност и известување и упатство за употреба за жичарата и ски-лифтот (член 13 став 2);

3) не утврди возен ред или не се придржува на утврдениот возен ред (член 15 став 2 и 3);

4) во случај на запирање на работата на жичарата или ски-лифтот не се грижи за безбедноста на лицата и не обезбеди нивно враќање до почетната станица (член 20) и

5) во случај на привремено запирање работата на жичарата или ски-лифтот не ги извести патниците за времето на застојот (член 21).

Со парична казна од 2.000 до 20.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во правното лице.

Член 35

Со парична казна од 15.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице, ако:

1) на инспекторот за жичари и ски-лифтови не му овозможи вршење на инспекција, не му дава потребни објаснувања или не му ја става на увид потребната документација (член 28);

2) не постапи по решението на инспекторот (член 29) и

3) не го извести Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски за работите кои ќе се изведуваат на жичарата или ски-лифтот или во нивна непосредна близина во рок од 15 дена пред започнувањето на работите (член 32).

Со парична казна од 1.000 до 10.000 денари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во правното лице.

Член 36

Со парична казна од 1.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице, ако:

1) не се придржува на означениот начин на движење, знаците за предупредување и опасност или ако со своето однесување ја загрозува личната безбедност и безбедноста на другите корисници (член 18);

2) На инспекторот за жичари и ски-лифтови не му овозможи вршење на инспекција, не му дава потребни објаснувања и не му ја стави на увид потребната документација (член 28) и

3) Не постапи по решението на инспекторот (член 29).

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 37

Правните лица кои управуваат со жичарата или ски-лифтот се должни своето работење да го усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 38

Поблиските прописи за извршување на овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на прописите врз основа на овластувањата од овој закон ќе се применуваат поблиските прописи што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 39

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за жичарите и ски-лифтовите ("Службен весник на СРМ" бр. 4/89, 10/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 62/93).

Член 40

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2361.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за девизното работење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 5 јули 2000 година.

Бр. 07-3023/1
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Во Законот за девизното работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/93), во членот 9 став 1 зборовите:

"вклучувајќи ги мешовитите и странски правни лица со седиште во Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "трговци поединци".

Член 2

Во членот 57 став 1 зборовите: "и физички лица" се заменуваат со зборовите: "Лица и трговци поединци".

Член 3

Во членот 60 став 1 зборовите: "и физички лица" се заменуваат со зборовите: "лица и трговци поединци".

Член 4

Во членот 90 став 4 бројот "90" се заменува со бројот "180".

Член 5

По членот 99 се додава нов член 99 а, кој гласи:

"Член 99 а

Ако инспекторот при вршење на надзорот констатира дека менувачките работи се вршат спротивно на член 57 од овој закон, донесува решение за привремена забрана на вршење на дејност.

Против решението од став 1 на овој член може да се поднесе жалба до министерот за финансии во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

Жалбата од став 2 на овој член не го одлага извршувањето на решението".

Член 6

Во Глава XII - Казнени одредби, поднасловот "2. Стопански престапи" се заменува со поднасловот "2. Прекршоци".

Член 7

Во членот 113 став 1 зборовите: "од 150 до 250 плати" се заменуваат со зборовите: "од 100.000 до 300.000 денари", а зборовите: "стопански престап" се заменуваат со зборот "прекршок".

Во ставовите 2 и 3 зборовите: "стопански престап" се заменуваат со зборот "прекршок", а зборовите: "од осум до десет плати" се заменуваат со зборовите: "од 15.000 до 50.000 денари".

Член 8

Во членот 114 став 1 зборовите: "од 150 до 250 плати" се заменуваат со зборовите: "од 100.000 до 300.000 денари", а зборовите: "стопански престап" се заменуваат со зборот "прекршок".

Во ставовите 2, 3 и 4 зборовите: "стопански престап" се заменуваат со зборот "прекршок", а зборовите: "од осум до десет плати" се заменуваат со зборовите: "од 15.000 до 50.000 денари".

Член 9

Членот 115 се менува и гласи:

"За прекршоците од членовите 113 и 114 на овој закон, покрај парична казна за прекршокот може да се изрече и мерка на безбедност забрана на трговско друштво и друго правно лице да врши дејност во надворешнотрговскиот промет во траење од шест месеци до пет години и одземање на предметите што биле употребени или биле наменети за извршување на прекршокот или што настанале со извршување на прекршокот."

Член 10

По членот, 115, поднасловот "3. Прекршоци" се брише.

Член 11

Во членот 116 став 1 зборовите: "од 50 до 100 плати" се заменуваат со зборовите: "од 70.000 до 200.000 денари".

Во ставовите 2 и 3 зборовите: "од осум до петнаесет плати" се заменуваат со зборовите: "од 15.000 до 50.000 денари".

Член 12

Членот 117 се менува и гласи:

"Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок трговец поединец за дејствијата казниви по членовите 113, 114 и 115 на овој закон.

За прекршоците од став 1 на овој член покрај парична казна може да се изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на дејност во траење од три месеци до една година и одземање на предметите што биле употребени или биле наменети за извршување на прекршокот или што настанале со извршување на прекршокот".

Член 13

Во членот 118 став 1 зборовите: "од една ипол до две ипол плати" се заменуваат со зборовите: "од 15.000 до 50.000 денари".

По точката 1) се додава нова точка 2) која гласи:

"2) менувачките работи ги врши спротивно на одредбите на овој закон и прописите на Народната банка (член 57);

Точките 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) стануваат точки 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10).

Во ставот 2 бројот "9" се заменува со бројот "10)".

Член 14

Во членот 119 став 1 зборовите: "од една ипол до две плати", се заменуваат со зборовите: "од 15.000 до 50.000 денари".

Член 15

Во членот 120 ставови 1 и 4 зборовите: "заштитна мерка" се заменуваат со зборовите: "мерка на безбедност".

Член 16

Во членот 121 зборовите: "Заштитна мерка" се заменуваат со зборовите: "Мерка на безбедност".

Член 17

Во членот 124 став 2, зборовите: "заштитната мерка" на трите места се заменуваат со зборовите: "мерката на безбедност".

Член 18

Во целиот текст на Законот за девизното работење зборот "претпријатија" во било кој род и број се заменува со зборовите: "трговски друштва".

Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2362.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули 2000 година.

Бр. 07-3027/1
6 јули 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

Член 1

Во Законот за даноците на имот ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94 и 71/96), во членот 26 по точката б) се додава нова точка 7), која гласи:

"7) на првиот промет на станбени згради и станови кој ќе се изврши во период до пет години по изградбата на кој е пресметан данок на додадена вредност".

Член 2

Во членот 41 став 1 зборовите: "четири до дваесет плати" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 200.000 денари".

Во ставот 2 зборовите: "една до три плати" се заменуваат со зборовите: "10.000 до 30.000 денари".

Во ставот 3 зборовите: "една десетина до една половина од плата" се заменуваат со зборовите: "1.000 до 3.000 денари".

Член 3

Во членот 43 зборовите: "една до три плати" се заменуваат со зборовите: "10.000 до 30.000 денари".

Член 4

Во членот 44 зборовите: "една до три плати" се заменуваат со зборовите: "10.000 до 30.000 денари".

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а одредбата од членот 1 на овој закон ќе се применува од 1 јануари 2001 година.

2363.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ

Се прогласува Законот за овластување на организација за изработка на пригодни ковани пари, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули 2000 година.

Бр. 07-3028/1
6 јули 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ

Член 1

Се овластува АД "ГОЛДМАК" Радовиш да изработи пригодни ковани пари во злато по повод 50 години од основањето на Економскиот факултет-Скопје.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2364.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободи од натамошно извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Осман Нуредин Османов, од с. Сингелик.

II

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време до 2 години на осуденото лице:

1. Сашко Роте Горѓиев, од Винаца во траење од 6 месеци.

III

Делумно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Ристо Ефтим Орцев, од Струмица во траење од 3 месеци.
2. Душко Боро Мојсоски, од Скопје во траење од 3 месеци.
3. Сашко Никола Смилков, од с. Моноспитово во траење од 3 месеци.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-926
7 јули 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

2365.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИ- ФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ ГЕВГЕЛИЈА

1. Димче Димов, се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво-РТВ Гевгелија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3324/1
27 јуни 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2366.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ- ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО-РТВ ГЕВГЕЛИЈА

1. За вршител на должноста директор на Јавното радиодифузно претпријатие на локално ниво-РТВ Гевгелија, се именува Михаил Делимитов, новинар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3325/1
27 јуни 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2367.

Врз основа на член 37 од Законот за шумите ("Сл. весник на РМ" бр. 47/97, 7/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СЕЧА ВО ДРЖАВНА ШУМА ОД СТРАНА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА, ЗАРАДИ ОБЕЗ- БЕДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на сеча во државна шума, од страна на физички лица заради обезбедување на сопствени потреби.

Член 2

Под обезбедување на сопствени потреби се подразбира задоволување на потребите од дрво за огрев на едно семејство која не може да биде повеќе од 12 м³ за една календарска година.

Член 3

Сеча во државна шума од страна на физички лица заради задоволување на сопствени потреби може да се врши само на предвидена сеча (чиста, прореда и сл.) со посебните планови за стопанисување со шуми.

Сечата од став 1 на овој член може да се врши од 15 август до 15 октомври.

Член 4

За исеченото дрво во државна шума надоместокот се плаќа според ценовникот на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми, односно правното лице кое врши одгледување и заштита на шумата за посебна намена.

Член 5

За исечената дрвна маса од член 3 на овој правилник Јавното претпријатие за стопанисување со шуми, односно правното лице кое врши одгледување и заштита на шумата за посебна намена евиденцијата ја води според образецот кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-2345/4
06 јуни 2000 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Марјан Горчев, с.р.

О Б Р А З Е Ц
ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА СЕЧА ВО
ДРЖАВНА ШУМА ОД СТРАНА НА ФИЗИЧКИ
ЛИЦА

ред бр.	име и презиме	адреса	дата на поднесено барање	количина м ³	единствен матичен број

2368.

Согласно член 19 од Законот за шумите ("Сл. весник на РМ" бр. 47/97 и 7/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
ПОВРШИНИТЕ НА ШУМИТЕ ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција за површините на шумите во државна сопственост според член 3 од Законот за шумите во границите на секоја шумскостопанска единица опфатена со Посебен план за стопанисување со шуми.

Член 2

Евиденцијата на површините на шумите во државна сопственост се води во границите на секоја шумскостопанска единица опфатена со Посебниот план за стопанисување со шуми, така што се врши издвојување и подредување на податоците за површините според сопственоста, КО, корисникот, катастарската култура и намената, според катастарската евиденција.

Член 3

За водење и усогласување на евиденцијата на површините на шумите во државна сопственост во границите на секоја шумскостопанска единица се обезбедуваат катастарски планови Р=1:5000 или 1:2500 и имотни листови за секоја КО во чии граници се простира шумскостопанската единица, со јасно исцртани граници на КО и катастарски парцели.

Врз основа на плановите од став 1 на овој член Јавното претпријатие за стопанисување со шуми и друго правно лице кое врши одгледување и заштита на шумите со посебна намена основната карта ја изготвуваат во размер 1:10.000 на која е претставена имотната состојба на шумите со оддели и пододели.

Член 4

Евиденцијата на површините на шумите во границите на секоја шумскостопанска единица се води на посебен образец кој е во прилог на Посебниот план за стопанисување за односната шумскостопанска единица и е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-2345/4
06 јуни 2000 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Марјан Горчев, с.р.

О Б Р А З Е Ц
ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА
ПОВРШИНИТЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО
ГРАНИЦИТЕ НА ШСЕ

оддел	КО	бр. на клан	бр. на парц.	класа на земјиш	катаст. култ.	површина			сопственик корисник
						м	ц	д	

2369.

Врз основа на член 42 од Законот за шумите ("Сл. весник на РМ" бр. 47/97 и 7/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ И СОБИРАЊЕ
НА ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на користење и собирање на други шумски производи во шума.

Член 2

Под користење, односно собирање на други шумски производи во шума се подразбира користење, односно собирање на шумски плодови и лековити растенија или нивни делови, цвет, габи, лишаи, мов, семе, смола, камен, чакал, песок и друго.

Член 3

Шумските производи кои се прогласени за ретки, не се собираат, ниту оштетуваат.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на собирање односно оштетување на ретки видови шумски производи за потребите на науката, заштита на растенијата од болести и штетници и сл., за што е издадено одобрение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Од шумските дрвја, може да се користи: кора, иглици и листови, плодови и семе, цвет и гранчиња, смола, мов, лишаи и сл.

Кора може да се собира само од посечени стебла.

Член 5

Иглици и листови може да се собираат само од посечени стебла и од гранки кои се сечат при чистење на насади. Собирањето се врши во период на вегетација.

Член 6

Плодови и семе може да се собираат кога јавното претпријатие за стопанисување со шуми, односно правното лице кое врши одгледување и заштита на шумите со посебна намена ќе утврди дека се технолошки зрели.

Член 7

Цвет и гранчиња може да се собира само од дрвни видови и тоа во време на цветање, односно вегетација.

Член 8

Смолата може да се собира (смоларење) само од стебла означени за сеча и тоа две години пред да се посечат од мај до август.

Член 9

Мов и лишаи може да се собираат на начин утврден во одобрението на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми, односно правното лице кое врши одгледување и заштита на шумите со посебна намена.

Член 10

Од лековити растенија може да се користи: цвет, гранчиња, лисје, корен и плод.

Цвет, гранчиња и лисје како и плод од лековити растенија може да се собира на локалитетот каде што ги има во изобилство и ако со собирањето не е загрозен нивниот опстанок, а под повремена контрола на стручно лице.

Член 11

Цвет, гранчиња и лисје од лековити растенија можат да се собираат на пролет кога се богати со алкалоиди и сокови и во убаво и суво време и тоа предладне, а оние растенија кои имаат етерични масла кога е облачно и суво.

Плодови од лековити растенија се собираат кога се зрели или пред нивно зреење при што да не се сечат или оштетуваат растенијата.

Член 12

Корени од лековити растенија може да се собираат на пролет или на есен кога земјата е мека. Деловите од коренот кои не се собираат, се враќаат во земја и се закопуваат.

Член 13

Габите се собираат така да не се оштети мицелиумот (делот кој останува во земја), а се користи само надземниот дел.

Член 14

За користење и собирање на други шумски производи надоместокот се плаќа според ценовникот на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми, односно правното лице кое врши одгледување и заштита на шумите со посебна намена.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-2345/4
26 април 2000 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Марјан Горчев, с.р.

ОБРАСЦИ ОД ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Државната изборна комисија согласно одредбите на Законот за локалните избори ("Службен весник на Република Македонија" број 46/96, 48/96 и 56/96), на седницата одржана на 11 јули 2000 година, ги пропиша следните обрасци за спроведување на локалните избори:

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 1

Член 21, а во врска со член 15
од Законот за локалните избори

ОБРАЗЕЦ ЗА СОБИРАЊЕ НА ПОТПИСИ

за предлагање на кандидати за членови на Советот на општините,
односно на Градот Скопје

ПРЕДЛАГАЧ - ГРУПА ИЗБИРАЧИ

За членови на Советот на општината _____,

(назив на општината)

односно на Градот Скопје ги предлагаме следните кандидати:

1. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија, работно место и матичен број)
2. _____
3. итн. _____
(до вкупниот број на членови што се избираат во советот)

Во _____
(место и дата)

Горенаведените кандидати ги предлагаат следниве избирачи потписници и тоа:

Реден број	Име и презиме	Постојано живеалиште - адреса	Матичен број	Потпис
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
....				

до најмалку 200 потписи

М.П.
Потпис

од надлежниот државен орган за
водење на Единствениот
избирачки список

Предлагач,

(име и презиме, матичен број на
овластенот претставник)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 2

Член 21, а во врска со член 15
од Законот за локалните избори

ОБРАЗЕЦ ЗА СОБИРАЊЕ НА ПОТПИСИ

за предлагање на кандидати за градоначалник на општините,
односно на Градот Скопје

ПРЕДЛАГАЧ - ГРУПА ИЗБИРАЧИ

За кандидат за градоначалник на општина _____,
(назив на општината)
односно на Градот Скопје го предлагаме следниот кандидат

_____ (име и презиме, постојано живеалиште, професија, работно место и матичен број)

Во _____
(место и дата)

Горенаведениот кандидат го предлагаат следниве избирачи
потписници и тоа:

Реден број	Име и презиме	Постојано живеалиште-адреса	Матичен број	Потпис
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
.....				

до најмалку 200 потписи

М.П.
Потпис

од надлежниот државен орган за
водење на Единствениот
избирачки список

Предлагач,

_____ (име и презиме, матичен број на
овластениот претставник)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 3

Член 20, став 1 од Законот за
локалните избори

**ЛИСТА НА КАНДИДАТИ
ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНИТЕ, ОДНОСНО
НА ГРАДОТ СКОПЈЕ**

(да се наведе советот на општината, односно на Градот Скопје за кој се предлага листата на кандидат)

(да се наведе називот на листата на кандидати и симболот на партијата)

За членови на Советот на општина _____, односно
(назив на општината)
на Градот Скопје се предлагаат следните кандидати:

1. _____
(име и презиме, постојано живеалиште, професија, работно место и матичен број)

2. _____

3. итн. _____

(до вкупниот број на членови што се избираат во советот)

Во _____
(место и дата)

Потпис,

(на овластен претставник на
подносителот на листата)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 4

Член 20, став 1 од Законот за
локалните избори

**ЛИСТА НА КАНДИДАТ
ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНАТА, ОДНОСНО
НА ГРАДОТ СКОПЈЕ**

(да се наведе советот на општината, односно на Градот Скопје за кој се предлага кандидатот за
градоначалник)

(да се наведе називот на листата на кандидатот за градоначалник и симболот на
партијата)

За градоначалник на општина _____, односно
(назив на општината)
на Градот Скопје се предлага следниот кандидат

(име и презиме, постојано живеалиште, професија, работно место и матичен број)

Во _____
(место и дата)

Потпис,

(на овластен претставник на
подносителот на листата)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 5

Член 18 од Законот за
локалните избори

ИЗЈАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА КАНДИДАТУРА

Неотповикливо се согласувам со кандидатурата за
градоначалник на општина _____, односно на Градот Скопје.
(назив на општината)

Во _____
(место и дата)

К а н д и д а т,

(име и презиме, постојано
живеалиште-адреса)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 6

Член 18 од Законот за
локалните избори

ИЗЈАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА КАНДИДАТУРА

Неотповикливо се согласувам со кандидатурата за член на
Советот на општина _____, односно на Градот Скопје
(назив на општината)

Во _____
(место и дата)

К а н д и д а т,

(име и презиме, постојано
живеалиште-адреса)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 7

Член 22 ставови 1 и 2 од
Законот за локалните избори

Изборната комисија на општина _____, односно
(назив на општината)
Изборната комисија на Градот Скопје утврдува дека на _____
(ден, месец, година и час)
ја прими листата на кандидати за избор на членови на Советот на
_____, односно листата на кандидатот за градоначалник на
(назив на општината)
_____, односно на Градот Скопје од _____
(назив на општината) (назив на предлагачот)

Листата на кандидати, односно листата на кандидатот е
поднесена во рокот определен во член 15 став 4 и е составена во согласност
со одредбите од Законот за локалните избори.

Листата на кандидати, односно листата на кандидатот,

СЕ ПОТВРДУВА

Во _____
(место и дата)

М.П.

**ИЗБОРНА КОМИСИЈА,
ПРЕТСЕДАТЕЛ,**

(име и презиме)

ЧЛЕНОВИ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(име и презиме)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 8**Член 22 став 3 од Законот за
локалните избори**

Изборната комисија на општина _____, односно
(назив на општината)
Изборната комисија на Градот Скопје утврдува дека на _____
(ден, месец, година и час)
ја прими листата на кандидати за избор на членови на Советот на
_____, односно листата на кандидатот за градоначалник на
(назив на општината)
_____, односно на Градот Скопје од _____
(назив на општината) (назив на предлагачот)

Изборната комисија утврди дека листите на кандидати, односно
листата на кандидати за градоначалник не е составена во согласност со член
20 од Законот за локалните избори, поради што ги повикува подносителите
веднаш, но најдоцна во рок од три дена да ги отстранат констатираните
пропусти или неправилности _____
(да се наведат пропустите односно
неправилностите)

Во _____
(место и дата)

М.П.

**ИЗБОРНА КОМИСИЈА,
ПРЕТСЕДАТЕЛ,**

(име и презиме)

ЧЛЕНОВИ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(име и презиме)

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 9

Член 22 ставови 4 и 5 од
Законот за локалните избори

Изборната комисија на општина _____, односно
(назив на општината)
Изборната комисија на Градот Скопје, согласно член 22 став 4 од Законот за
локалните избори на _____, го донесе следното
(ден, месец и година)

РЕШЕНИЕ

Листата на кандидати за избор на членови на Советот на
општината _____, односно на Градот Скопје, односно
(назив на општината)
листата на кандидат за градоначалник на општината _____,
(назив на општината)
односно на Градот Скопје поднесена од предлагачот _____,
(назив на предлагачот)

СЕ ОТФРЛА.**Образложение**

(се наведуваат причините поради кои се отфрла поднесената листа)

Во _____
(место и дата)

М.П.

**ИЗБОРНА КОМИСИЈА,
ПРЕТСЕДАТЕЛ,**

(име и презиме)

ЧЛЕНОВИ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(име и презиме)

Огласен дел**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 504/2000, во регистарска влошка бр. 020252 367-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, трговија и услуги ЈАВОР, Боро ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран - Стар Дојран.

Основач на ДООЕЛ е лицето Истатов Боро од Струмица со стан на улица "Тодор Циповски Мерџан" број 5.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, одгледување на оранжериско производство, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 01.21, 02.02, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 18.21, 18.22, 18.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.40, 28.62, 28.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.12, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.40, 74.84, 70.31, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.70, 92.61, 15.98. Надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со НР Бугарија, Грција, Југославија и Албанија, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Истатов Боро - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 504/2000. (9836)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14183/99, во регистарската влошка бр. 020245 317-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво со ЗТД на Друштво за промет, производство и услуги увоз-извоз Б.А.Ф Фарук ДООЕЛ с. Арачиново - Арачиново.

Содружник на друштвото Фарук Тахири од с. Арачиново.

Дејности: 28.62, 28.11, 20.10/1, 32.30, 29.71, 20.40, 21.21, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.41, 17.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.30/1, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.30, 63.40, 52.72, 52.72/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 60.22, 63.11, 63.12, 63.21.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските друштвото одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се именува Фарук Тахири кој друштвото ќе го застапува како во внатрешниот така и во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14183/99. (9837)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 626/2000, во регистарската влошка бр. 020249 417-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштво за угостителство, туризам, трговија, производство и услуги МОНД ТРЕИД Иван и Звонко ДОО увоз-извоз ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 17, Скопје.

Содружници на друштвото се лицата Иван Путилин од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 17 и Звонко Волчевски од Скопје, ул. "Коперникова" бр. 13/1-12.

Во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет друштвото одговара со имот на друштвото.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Иван Путилин - управител со неограничени овластувања.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.31, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.13, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, малограничен промет со соседните држави, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнациона продажба, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 626/2000. (9838)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 452/2000, во регистарската влошка бр. 020249 997-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за трговија, угостителство и услуги СВОИ Марина, Анкица и Данијела ДОО увоз-извоз Куманово ул. "Окт. револуција" бр. 26/7.

Основачи: Марина Павловска, Куманово ул. "Окт. револуција" бр. 26/7, Анкица Павловска, Куманово ул. "Окт. револуција" бр. 26/7, Данијела Павловска, Куманово ул. "Окт. револуција" бр. 26/7.

Дејности: 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Југославија, реекспорт.

Друштвото во правен промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Застапување: Анкица Павловска - управител без ограничување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 452/2000. (9839)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12807/99, во регистарската влошка бр. 020304 407-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за преработка на дрвни продукти ИТАЛ-МАС ФУРНИР Франко и други експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Козле" бр. 28-б.

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.43, 52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 51.53, 51.55, 51.35, 51.57, 50.30/1, 50.40/1, 50.50, 51.51, 51.23, 74.84, 60.21, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 63.40, 63.30.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешнотрговски промет - Блаже Игњатовски - управител без ограничување. Содружници Биасето

Франко, Биасето Алдо, Слободан Јаневски и Игњатовски Блаже.

Надворешнотрговски дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународни агенциски работи во превоз на стоки и патници, туристички работи со странство.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12807/99. (9840)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 234/2000, во регистарската влошка бр. 020252 41?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво со ЗТД на Друштво за нискоградба во градежништвото ЛАБИН Атанас ДООЕЛ - Скопје бул. "Кузман Јосифовски - Питу" 15/2/2.

Фирма: Друштво за нискоградба во градежништвото ЛАБИН Атанас ДООЕЛ - Скопје бул. "Кузман Јосифовски - Питу" 15/2/2.

Основач: Новаков Атанас од Скопје ул. "Варшавска" бр. 73/3, основачки влог 5040,00 ДЕМ 156.000,00 денари во ствари.

Дејности: 01.30, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.89, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 26.22, 26.23, 26.30, 28.11, 28.12, 28.52, 28.75, 33.20, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.13, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 52.12, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.30, 71.32, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84. Дејности во надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во промет, реекспорт, консигнација, продажба, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ, меѓународен транспорт и шпедиција, туристички работи со странство, привремен увоз-извоз на стоки, комисиони работи.

Управител: Новаков Атанас - управител без ограничување. Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 234/2000. (9841)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 745/2000, во регистарската влошка бр. 020252 14?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, услуги и трговија АДАМАР Аце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр. 41/11, Скопје.

Дејности: 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 37.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51.56, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.32, 71.34, 74.84, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, комисиона продажба.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешнотрговскиот промет е Аце Стојкоски, управител без ограничување. Основач на друштвото е Аце Стојкоски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 745/2000. (9842)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14928/99, во регистарската влошка бр. 020253 35?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Компјутерски услуги Трговец - поединец ТП Денис Шаќир Реџепаѓиќ бул. "Едвард Кардељ" 66, Скопје.

Дејности: 71.33 - изнајмување на канцелариски машини и опрема вклучувајќи и компјутери.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара лично со целокупниот свој имот.

Одговорно лице е Реџепаѓиќ Денис - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14928/99. (9843)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12620/99, во регистарската влошка бр. 020247 00?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Ноќен бар АИДА ТП Земрије Измири Минири Добридол - Неготино, полошко.

Седиште на трговец поединец: Добридол - Неготино, полошко.

Основач на трговец поединец е: Земрије Минири од Добридол, Гостивар.

Основна дејност на трговец поединец ќе биде: 55.40 - барови.

За овластувањата во правниот промет трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Земрије Минири - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12620/99. (9844)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 50/2000, во регистарската влошка бр. 1-69909-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на Приватна здравствена организација - специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство и биохемиска лабораторија "Д-Р АНИФЕ" Гостивар ул. "18 Ноември" бр. 12, е основана со акт од 10.02.2000 година, а основач е: Анифе Реџепаѓиќ Сејфулаи од Гостивар.

Дејности: 85.12 - медицинска практика.

Во правниот промет здравствената организација "Д-Р АНИФЕ" има неограничено овластување, целосна одговорност. Лице овластено за застапување и посредување во внатрешниот трговски промет е: Анифе Реџепаѓиќ Сејфулаи - директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 50/2000. (9845)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14277/99, во регистарската влошка бр. 020224 36?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги БЛЕРТОН КОМПАНИ Веџи ДООЕЛ експорт-импорт с. Палатица - Желино.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 26.70. Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Веци Фетаи од с. Палатица - Желино, како лице овластено за застапување и во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14277/99. (9846)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 246/2000, во регистарската влошка бр. 020246 477-8-10-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво со ЗТД на Друштво за аудио-видео продукција, маркетинг и услуги КВОРУМ И ЦАИК Милорад ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје ул. "Анастас Митрев" бр. 26/1-7.

Назив на друштвото: Друштво за аудио-видео продукција, маркетинг и услуги КВОРУМ И ЦАИК Милорад ДООЕЛ увоз-извоз, седиште на друштвото: ул. "Анастас Митрев" бр. 26/1-7, скратен назив: КВОРУМ И ЦАИК ДООЕЛ Скопје.

Дејности во внатрешниот трговски промет: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.24, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.34, 93.05. Дејности во надворешниот трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона продажба.

Основач на друштвото: МИЛОРАД ЦАИК од Скопје ул. "Анастас Митрев" бр. 26/1-7.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските створени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет МИЛОРАД ЦАИК - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 246/2000. (9847)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15192/99, во регистарската влошка бр. 020246 967-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар на ТП на Продавница за непрехранбени производи Реџеп Мафис Демир ЕЛВИР - ТП, Дебар, ул. "Ј. Зафировски" бр. 1.

Основач на трговецот поединец е лицето Реџеп Демир од Дебар.

Дејност на трговецот поединец е следното: 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47 и 52.48.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За своите обврски одговара лично управителот Реџеп Демир, со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е самиот основач и управител Реџеп Демир, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15192/99. (9848)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13387/99, во регистарската влошка бр. 020200 027-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Продавница за непрехранбени производи Башким Елмаз Весели ФАТЈОНА - ТП, Дебар, ул. "А. Илиќ" бр. 6.

Основач на трговецот поединец е лицето Башким Весели од Дебар.

Дејност на трговецот поединец е следната: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47 и 52.48.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За своите обврски одговара лично управителот Башким Весели, со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на ТП ФАТЈОНА - Дебар, е самиот основач и управител Башким Весели, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13387/99. (9850)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15284/99, во регистарската влошка бр. 020247 757-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на Продавница за непрехранбени производи Беким Јонус Клења ДОРТЕКС - ТП Дебар, ул. "Б. Единство" бр. 45.

Основач на трговецот поединец е лицето Беким Клења од Дебар.

Дејност на трговецот поединец е следната: 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47 и 52.48.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За своите обврски одговара лично управителот и основач Беким Клења, со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е самиот управител Беким Клења, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15284/99. (9851)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15425/99, во регистарската влошка бр. 020238 157-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на Кафитерија РИО ТП Нухи Абдилвеап Нуриосман с. Боговиње - Боговиње.

Основач на фирма трговец-поединец е: Нухи Абдилвеап Нуриосман с. Боговиње - Боговиње.

Назив на фирма: Кафитерија РИО ТП Нухи Абдилвеап Нуриосман с. Боговиње - Боговиње.

Седиштето е во с. Боговиње - Боговиње.

Предмет на работење е: 55.30/2 - услуги на други угостителски објекти.

Одговорност: одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице е: Нухи Абдилвеап Нуриосман - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15425/99. (9852)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14719/99, во регистарската влошка бр. 020252 527-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП согласно ЗТД на ТП ДАДА трговија на мало Марјан Драги Ѓорѓиевски н. "Бегови Бавчи" бб Крива Паланка.

Дејности: 52.11 - трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.12 - друга трговија на мало во продавници со мешовита стока.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14719/99. (9853)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13779/99, во регистарската влошка бр. 020252 877-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги ГОЛДЕН Горан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Никола Парапунов" бр. 35/2-2, Скопје.

Дејности: 15.11, 15.81/1, 15.98/2, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,

52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.43, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.12. Работи во надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, констигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Горан Наумчески - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13779/99. (9854)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 827/2000, во регистарската влошка бр. 020255 09?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, трговија и услуги АНЕЛИЈА ШУ Сашо и др. ДОО Гевгелија, ул. "Индустриска" бб.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Сашо Митров - управител со неограничени овластувања.

Дејности: 19.30, 19.10, 19.20, 51.16, 51.21, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 61.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.63, 52.43, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 60.10, 60.21, 60.23, 60.24, 61.20, 63.40, 65.12/3, 74.14, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 827/2000. (9855)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 86/2000, во регистарска влошка бр. 03007200?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија ГОЈА ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип, ул. "Партизанска" бр. 3.

Единствен содружник на друштвото е Благој Дачевски од Пробиштип, ул. "Партизанска" бр. 3.

Основна главница на друштвото изнесува 5.000 дем.

Дејности: 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.61, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.30, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.81, 74.84, 74.82, 74.83, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, констигнација и малограничен промет со Бугарија, Грција, Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка, со полни овластувања. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Благој Дачевски од Пробиштип - управител со неограничени овластувања и во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 86/2000. (12022)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 85/2000, во регистарска влошка бр. 03007199?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија МАРГО ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип, ул. "11-ти Октомври" бр.16-1/6.

Единствен содружник на друштвото е Зоран Митевски од Пробиштип, ул. "11-ти Октомври" бр.16-1/6.

Основната главница на друштвото изнесува 5.000 дем.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 05.02, 14.11, 15.11, 15.51, 15.91, 20/10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.13, 25.24, 26.52, 26.66, 28.52, 36.11, 36.12, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 51.23, 51.32, 51.34, 51.35, 51.46, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.72, 52.74, 55.11, 55.30, 60.22, 60.24, 65.12/3, 70.31, 71.32, 72.60, 74.12, 74.20/2, 74.40, 74.70, 74.82, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целиот свој имот.

Зоран Митевски од Пробиштип - управител на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 85/2000. (12023)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 26/2000, во регистарска влошка бр. 03007140?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Друштвото за производство, транспорт, услуги и трговија Сенечка Река Коцев Блажо и др. ЈТД с. Долни Липовик Конче.

Основачи: 1. Коцев Блажо и 2. Коцев Наце од с. Долни Липовик-Конче.

Дејности: 01.24, 05.01, 05.02, 14.21, 15.51, 15.52, 15.11, 15.13, 15.31, 15.32, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54.2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 21.24, 26.12, 28.40, 28.51, 28.52, 36.50, 36.51, 36.62, 36.63, 45.21/2, 45.31, 45.33, 45.41, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30.2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.70, 74.40, 74.81, 63.40, 70.31, 71.10, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 14.11, 14.12.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција и складирање на стоки, агенциски услуги во транспортот, застапување на странска фирма, реекспорт, продажба на стоки на констигнациони складишта.

Со неограничени овластувања со сиот свој имот.

Коцев Блажо - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 26/2000. (12024)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 236/2000, во регистарска влошка бр. 03007350?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец ДИВА Наташа Мијалче Сарафова ТП, ул. "Боро Милевски" бр. 1 Штип.

Назив: Трговец поединец ДИВА Наташа Мијалче Сарафова ТП.

Седиште: ул. "Боро Милевски" бр. 1 Штип.

Дејности: 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет, одговара лично со целиот свој имот.

Наташа Мијалче Сараfoва, овластен потписник без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 236- /2000. (12026)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр.99/2000, во регистарска влошка бр. 03007213?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец Гордана Гуро Димишкова ТП, ул. "Миро Барага" бр. 126 Пробиштип.

Основач: Гордана Димишкова од Пробиштип.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а одговара лично со целиот свој имот.

Гордана Димишкова - овластен потписник.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 99- /2000. (12027)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр.157/2000, во регистарска влошка бр. 03007271?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото со ограничена одговорност согласно ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо имало РАЈ ДООЕЛ извоз-увоз Штип, ул. "Боро Милевски" бр.8.

Дејности: 01.2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.5, 15.51, 15.52, 15.6, 15.61, 15.62, 15.7, 15.71, 15.72, 15.8, 15.81, 51.1, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 60.2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Надворешна трговија: надворешна трговија со машини, опрема и уреди, надворешна трговија со алатни машини, надворешна трговија со градежни машини, надворешна трговија со земјоделски машини вклучувајќи и трактори, надворешна трговија со живина и други живи животни, надворешна трговија со земјоделски производи, надворешна трговија со производи од животинско потекло, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Република Бугарија, Република Грција, Република Албанија и со СР Југославија и реекспорт.

Содружник - основач Ристо Ристов - Штип.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 157- /2000. (12029)

Основниот суд Штип во Штип, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, градежништво, инженеринг, монтажа, полјоделство и услуги ТИТАН-ПРОЕКТ 2100 Милош ДООЕЛ експорт - импорт с.Добреици, Струмица.

Назив на друштвото: Друштво за производство, градежништво, инженеринг, монтажа, полјоделство и услуги ТИТАН-ПРОЕКТ 2100 Милош ДООЕЛ експорт с. Добреици, Струмица.

Скратен назив: ТИТАН - ПРОЕКТ 2100 Милош ДООЕЛ експорт-импорт, Струмица.

Основач: Милош Новаковиќ од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 115 а/8

Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25,

15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 24.15, 24.20, 45.11, 45.25, 51.62, 51.66.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, комисиона продажба, продажба на странски стоки од консигнациони складови, изведување завршни и занаетчишки работи во странство, услуги во меѓународниот туризам и инженеринг.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Милош Новаковиќ-управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип. (12030)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр.209/2000, во регистарска влошка бр. 03007323?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, трговија и производство АЛКО-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Маршал Тито" бр.36.

Единствен содружник Ковачев Горѓе од Струмица, ул. "Јанко Цветинов" бр.25/4.

Дејности: 29.71, 31.50, 31.62, 32.10, 20.10/1, 25.13, 25.12, 26.12, 27.34, 28.74, 28.75, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.63, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, комисиона продажба, малограничен промет со Р Бугарија и Р Грција, реекспорт, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународен друмски сообраќај, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Друштвото за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Единствен содружник за обврските на друштвото не одговара.

Кочачев Ѓорѓе од Струмица, управител без ограничување и застапник во надворешно-трговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 209/2000. (12031)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр.133/2000, во регистарска влошка бр. 03007247?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги ФАП-ТРАНС ДОО Кочани, ул. "Љупчо Сантов" бр.111.

Основање на друштво со ограничена одговорност за транспорт, производство, трговија и услуги ФАП-ТРАНС ДОО Кочани, ул. "Љупчо Сантов" бр. 111.

Основачи се: Борчо Манасиев од Кочани, ул. "Љупчо Сантов" бр. 111, Благој Лазаров од Кочани, ул. "Искра" бр. 22, Петруш Николов од Кочани, ул. "111" бр. 140, Владо Соколов од с. Оризари и Стефан Атанасов од с. Оризари.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските одговара со сиот свој имот.

Борчо Манасиев-управител, без ограничување во застапувањето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.11, 25.12, 25.13, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 55.23, 55.3, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12, 65.12/3.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји и меѓународен превоз на стоки.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 133/20-00. (12033)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр.37/2000, во регистарска влошка бр. 03007151?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт и трговија ДОЛИ-ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ с. Мокриево бр. 50 Ново Село.

Единствен содружник: Точев Душко од с. Мокриево бр. 50, Ново Село.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р Бугарија, Р Грција и реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања, а за обврските сторени во тој промет одговара со целокупниот имот.

Точев Душко од с. Мокриево-управител на друштвото и застапник во надворешно-трговскиот промет, без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 37/2000. (12034)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр.179/2000, во регистарска влошка бр. 03007293?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Друштвото за трговија и услуги БОНСАИ ЈТД увоз-извоз Билјана Трифунова и др. Штип, ул. "Виничка" бр.20.

Друштвото е основано со договор од 07.02.2000 година.

Содружници во друштвото се Билјана Трифунова и Јана Трифунова.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.70, 51.57, 18.21, 18.22, 17.40, 17.40/1, 17.20, 74.84, 60.24, 18.24, 55.40, 55.51, 74.70, 60.22, 60.23, 60.24, 51.22, 52.62, 52.33, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спрема трети лица содружниците одговараат лично, неограничено солидарно.

Лице овластено за застапување е Билјана Трифунова.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 179/2000. (12035)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр.114/2000, во регистарска влошка бр. 03007228?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги Ангел увоз-извоз ДОО Струмица, ул. "Крушевска Република" бр. 134.

Дејности: 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.24, 51.36, 51.37, 51.41, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.43, 52.45, 52.62, 52.48, 55.40, 60.21, 60.22, 63.11, 63.12, 72.10, 72.60, 73.30, 74.13, 74.14, 92.72, 93.05, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, комисиона продажба, застапување странски фирми, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските спрема трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. Управител на друштвото е лицето Македонка Ѓорѓева - со неограничени овластувања. Содружници на друштвото се лицата Емил Михаилов од Струмица, ул. "5-ти ноември" бр. 57 и Васе Ангелов.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 114/2000. (12036)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр.237/2000, во регистарска влошка бр. 03007351?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, транспорт и трговија на големо и мало увоз-извоз ВЕРОНА-ТРАНС ДООЕЛ Босилово бр.135, Општина Босилово.

Единствен содружник Гавровски Зоран-Босилово. Седиште: Босилово бр. 135.

Одговорност: Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3,

01.12/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р Бугарија и Р Грција, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Гавровска Дивна - управител без граничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 237/2000. (12037)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 82/2000, во регистарска влошка бр. 03007196?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги СТЕФАНИ-МИЛЕНИУМ Георгиева Маре и др. ЈТД с. Тркање, Општина Кочани,

Основачи - содружници: Георгиева Маре и Георгиев Стефан од с. Тркање, Општина Кочани.

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.71/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.89, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.13, 51.15, 15.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет на стоки и услуги со Бугарија и реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара неограничено и солидарно со целиот свој имот.

Основачите одговараат лично, неограничено и солидарно со целиот свој имот.

Георгиева Маре - застапник со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 82/2000. (12039)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 239/2000, во регистарска влошка бр. 03007353?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија АНГЕЛА-МБ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. "Маршал Тито" бр. 78.

Основање на друштво за производство и трговија АНГЕЛА-МБ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. "Маршал Тито" бр. 78.

Основач на друштвото е Еманоил Балабанов од Штип, ул. "Маршал Тито" бр. 78.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.86, 15.98/2, 19.20, 19.30, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, посредување и застапување, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнации.

Неограничени овластувања. Потполна одговорност.

За управител на друштвото се именува Еманоил Балабанов од Штип, ул. "Маршал Тито" бр. 78, без ограничување во застапувањето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 239/2000. (12040)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 5/2000, во регистарска влошка бр. 03007119?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Друштвото за услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз КОМПАНИЈА ТЕМОВИ Трајче Темов и др. ЈТД Радовиш, ул. "Илија Алексов" бр. 129.

Основачи - содружници: Трајче Темов од Радовиш и Горѓе Темов од Радовиш.

Дејности: 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 50.10, 51.21, 51.23, 52.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.55, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени стоки, реекспорт, продажба на стоки на консигнациони складишта.

Управител: Трајче Темов - без ограничување, со неограничени овластувања, одговара со сиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 5/2000. (12041)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 53/2000, во регистарска влошка бр. 03007167?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија ДИНО-КОМПАНИ експорт-импорт ДООЕЛ Струмица, ул. "Браќа Миладинови" бр. 19/18.

Единствен содружник: Лазар Динов од Струмица, ул. "Браќа Миладинови" бр. 19/18 на Друштвото за производство и трговија ДИНО-КОМПАНИ експорт-импорт ДООЕЛ Струмица.

Дејности: 15.3, 15.31, 15.32, 15.33, 15.4, 15.41, 15.42, 15.43, 15.5, 15.51, 15.52, 15.8, 15.81, 15.85, 15.86, 15.89, 15.9, 15.91, 15.93, 15.94, 50.1, 50.10, 50.3, 50.30, 50.4, 50.40, 51.1, 51.17, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.6, 51.63, 51.64, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.6, 52.62, 53.30, 55.30/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р Бугарија и Р Грција, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, продажба на странски стоки во консигнациони складишта.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Единствениот содружник за обврските на друштвото не одговара.

Лазар Динов од Струмица - управител без ограничување и застапник во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 53/2000. (12042)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 132/2000, во регистарска влошка бр. 03007246?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ПУХЧЕ-КОМПАНИ ДООЕЛ Кочани, ул. "Роза Петрова" бр. 23.

Основање на друштво со ограничена одговорност, основано од едно лице, за производство, трговија и услуги ПУХЧЕ-КОМПАНИ ДООЕЛ Кочани.

Единствен содружник е Миле Анастасовски.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целиот свој имот.

Миле Анастасовски - управител без ограничување во внатрешниот и надворешнотрговски промет.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.30, 05.01, 05.02, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.22, 25.23, 25.24, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12, 65.12/3, 92.34, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 132/2000. (12043)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 41/2000, во регистарска влошка бр. 030071557-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЕКС-ТРАВАГАНЗА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Атанас Нивичански" бр.12.

Дејности: 50.10, 50.20, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.41, 52.42, 52.44, 52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 71.10, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштво за трговија, производство и услуги ЕКС-ТРАВАГАНЗА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. "Атанас Нивичански" бр. 12.

Евгенија Цветкова - управител со неограничени овластувања, застапник со неограничени овластувања. Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 41/2000. (12044)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр.88/2000, во регистарска влошка бр. 030072027-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија ИВО-МАК ДООЕЛ увоз-извоз, с. Добрево Пробиштип.

Единствен содружник на друштвото е Зоран Арсов од с. Добрево Пробиштип. Основна главница на друштвото изнесува 5.000 ДЕМ.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 05.02, 14.11, 15.11, 15.51, 15.91, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.13, 25.24, 26.52, 26.66, 28.52, 36.11, 36.12, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.45, 50.10, 51.23, 51.32, 51.34, 51.35, 51.46, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.72, 52.74, 55.11, 55.30, 60.22, 60.24, 65.12/3, 70.31, 71.32, 72.60, 74.12, 74.20/2, 74.40, 74.70, 74.82, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт и

малограничен промет со Бугарија, Грција, Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, со полни овластувања. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Зоран Арсов од с. Добрево Пробиштип - управител на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 88/2000. (12045)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр.2675/99, во регистарска влошка бр. 030065777-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Друштвото за трговија и услуги МАТЕКС Златанова Сузана и др. ЈТД Кочани со седиште на ул. "Охридска" бр.40/3.

Основачи на друштвото се Златанова Сузана од Кочани и Јованов Ванчо од с. Горни Подлог.

Дејности на друштвото се следните: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи. Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка - неограничено.

За обврските спрема трети лица друштвото одговара неограничено со целиот свој имот солидарно, двајцата содружници.

Управител на друштвото е лицето Златанова Сузана од Кочани со неограничени овластувања во застапувањето како во внатрешниот така и во надворешниот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2675/99. (12046)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр.2284/99, во регистарска влошка бр. 030061847-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на Друштвото за производство и промет ЕВРО-ИНВЕСТ ДООЕЛ Кочани, ул. Гоце Делчев" бр. 105.

Содружници на друштвото за производство и промет ЕВРО-ИНВЕСТ ДООЕЛ Кочани е Филип Стојанов од Кочани со стан на ул. "Карл Маркс" бр. 98.

Дејности: 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.89, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.51, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.51, 55.52, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а обврските створени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целокупниот имот.

Содружниците за обврските на друштвото не одговараат.

Филип Стојанов од Кочани - управител без ограничување и застапник на друштвото во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2284/99. (12047)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр.2902/99, во регистарска влошка бр. 030068027-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец Даница Стојан Стојановска ТП, ул. "Илинденска" бр. 54, Пробиштип.

Назив: Трговец поединец Даница Стојан Стојановска ТП.

Седиште: ул. "Илинденска" бр. 54, Пробиштип.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.49, 52.50, 52.62, 52.63.

ТП во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските ТП одговара лично со целиот свој имот.

Застапник: Даница Стојан Стојановска, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2902/99. (12048)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 3174/99, во регистарска влошка бр. 03007074?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за промет и услуги ПЕНЗИОНЕР 2000, Здружение на пензионерите на г. Штип, ДООЕЛ Штип, ул. "Јосиф Ковачев" бр. 66.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/2, 55.40.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Друштвото го застапува Кралев Михаил-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 3174/99. (12049)

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. бр. 2084/98, во регистарска влошка бр. 03002792?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец Гулдаде Усеин Велиова ТП Радовиш, ул. "Шаин Маале" бр. 22.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63.

Трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата, а одговара лично со сиот свој имот.

Овластен потписник е Гулдаде Велиова од Радовиш.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2084/98. (12050)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 55/98, во регистарска влошка бр. 6-785-000-01, го запишал во трговски регистар на овој суд уписот на Трговец поединец Демиров Тешик Серхан тп "Шаин маале"-13, Радовиш.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070132, 070140.

Во свое име и за своја сметка на фирмата а одговара лично со целиот свој имот.

Овластен потписник Димитров Серхан, Радовиш.
Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 55/98. (12052)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 2082/98, во регистарска влошка бр. 03002790?-6-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд Трговец поединец Гулизар Каазим Јашарова Радовиш, "Корчо Ма-ало"-1.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63.

Трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка на фирмата, а одговара лично со сиот свој имот. Овластен потписник Гулизар Јашарова од Радовиш.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 2082/98. (12053)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 9/2000, во регистарска влошка бр. 1-1680-0, го запишал во трговски регистар на овој суд уписот на овластено лице на Друштво со ограничена одговорност за поделство "Кооперација со малопродажба" Свети Николе ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 104.

За директор на Друштвото со ограничена одговорност за поделство "Кооперација со малопродажба" Свети Николе се запишува:

Стевчо Јорданов од Свети Николе, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 9/2000. (12054)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 98/2000, во регистарска влошка бр. 03007172?-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и угостителство Инфома увоз-извоз ДООЕЛ Штип ул. "Сутјеска" бр. 2А/10.

Се основа Друштвото за производство, трговија и угостителство Инфома увоз-извоз ДООЕЛ Штип ул. "Сутјеска" бр. 2А/10, Основач на Друштвото е Марија Миладинова Штип ул. "Сутјеска 2А/10 со основачки влог од 155.620,00 ден. противвредност на 5.020 ден. Основачот за обврските на Друштвото не одговара.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 51.53, 51.55, 51.57, 51.70, 55.40, 55.51, 55.52, 53.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12 и 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. Марија Миладинова управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 98/2000. (12055)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 148/2000 во регистарска влошка бр. 03007262?-8-03-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги Цетком ДООЕЛ Штип, ул. "Страшо Пинџур" бр. 39, Штип.

Основач е: Кирил Серафимов од Штип со стан на ул. "Страшо Пинџур" бр. 39, со основачки влог од 11.000 ден. во опрема.

Основачот не одговара.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За преземените обврски друштвото одговара со сиот свој имот.

Управител на друштвото и застапник во надворешнотрговскиот промет е Кирил Серафимов, неограничени овластувања.

Дејности: 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.48, 52.62, 55.40, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, рекспорт, застапување, продажба на стоки од консигнациони складови.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 148/2000. (12056)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 38/2000, во регистарска влошка бр. 03007152?-8-03-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основа-

њето на Друштво за производство и промет Нела-Трејд ДООЕЛ Струмица ул. "Васил Главинов" бр. 33.

Единствен содружник на друштвото е лицето Шули Џонески од Струмица, ул. "Васил Главинов" бр. 33.

Фирмата на друштвото гласи: Друштво за производство и промет Нела-Трејд ДООЕЛ Струмица.

Седиште на друштвото е во Струмица на ул. "Васил Главинов" бр. 33.

Дејности на друштвото се: 36.22, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.73, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиони работи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара за обврските кон трети лица со сите свои средства.

Управител и застапник на надворешнотрговскиот промет е лицето Шули Џонески од Струмица со неограничени овластувања.

За обврските содружникот не одговара.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 38/2000. (12057)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 91/2000, во регистарска влошка бр. 03007205?-1-06-000, го запишал во трговски регистар на овој суд Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги Бинго јтд Глигоров Душко и др. увоз-извоз нас. Раклиш, Радовиш.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целиот свој имот.

Основачи на друштвото се Глигоров Душко од нас. Раклиш, Радовиш и Ванчо Попризов од Скопје ул. "Ловќенска" бр. 15 Б.

Управител на друштвото е лицето Глигоров Душко од нас. Раклиш кој ќе го застапува друштвото без ограничувања.

Дејности на друштвото: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01/4, 01.24/1, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.91, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 55.30, 55.30/1, 66.30/2, 65.40, 60.22, 60.24, 60.21, 60.23, 45.11, 45.21, 45.25, 45.41, 45.21/1, 45.21/2.

Комплет надворешно трговски промет со прехранбени и непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги: шпедиција, реекспорт, комисиона продажба, малограничен промет со сите соседни земји, меѓународен транспорт (превоз на стоки во земјата и странство), меѓународен превоз на патници во земјата и странство.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 91/2000. (12053)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 149/2000 во регистарска влошка бр. 03007263?-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основачето на Друштво за производство, трговија и услуги Кати ДООЕЛ Св. Николе ул. "Јане Сандански" 57-3/13.

Се запишува основање на трговско друштво под фирмата: Друштво за производство, трговија и услуги Кати ДООЕЛ Св. Ник. ле.

Седиште: во Св.Николе на ул. "Јане Сандански" 57-3/13.

Основач: Илчо Јанчев од Св.Николе ул. "Јане Сандански" бр. 57-3/13.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.40, 01.41, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Основната главница на друштвото изнесува 5100 ден. во денарска противвредност од 158.100,00 ден. утврдена со проценка на основна главница.

Управител на друштвото со неограничени овластувања е Илчо Јанчев од Св. Николе.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

За обврските на друштвото основачот не одговара.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 149/2000. (12059)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 24/2000, во регистарска влошка бр. 03007138?-1-06-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основачето на јтд на Друштво за транспорт, трговија, услуги и производство на големо и мало експорт импортер Сканди Јованов Ацо и др. јтд Радовиш ул. "Ленинова" бр. 12.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 74.11, 74.12, 74.14, 51.53, 52.44/1, 52.63, 55.30, 55.40, 60.24, 60.23, 60.22, 60.21, 52.48, 52.47, 52.43, 52.42, 52.41, 52.27, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.11, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.70, 51.45, 24.51.

Дејности во надворешнотрговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународниот транспорт, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, реекспорт, продажба на стоки на консигнациони складови, меѓуграничен промет. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Стевчева Васка - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 24/2000. (12060)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 238/2000 во регистарска влошка бр. 03007352?-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основачето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги Венмарк, ДООЕЛ Св. Николе ул. "Индира Ганди" бр. 19.

Содружник Венета Мишева.

Дејности: 01.22/1, 01.21, 15.51, 15.52, 55.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 60.22, 60.23, 60.2, 7.6., 9., дв., в., а о р х р а б н р

изводи и надворешна трговија со непрехранбени производи.

Одговорност: Во свое име и за своја сметка одговара со целот свој имот

Венета Мишева - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 238/2000. (12061)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 211/2000 во регистарска влошка бр. 030073257-6-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд Трговец поединец Валентина Бошко Манова тп Штип ул. "Еврејска" бр. 8.

Фирма: Трговец поединец Валентина Бошко Манова тп Штип.

Адреса: ул. "Еврејска" бр. 8 - седиште на фирмата.

Основач, овластен потписник Валентина Бошко Манова.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица, Трговецот поединец одговара лично, со целиот свој имот, и за своја сметка.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 211/2000. (12062)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 128/2000 во регистарска влошка бр. 030072927-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги ВСБ - Автомобили ДООЕЛ с. Таринци, општина Карбинци.

Основач е: Ковачки Блажо со стан на ул. "Македонија" бб - во Делчево со основачки влог од 5.000 дем. предмети. Основачот не одговара.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За преземените обврски друштвото одговара со сиот свој имот.

Управител на друштвото и застапник во надворешнотрговскиот промет е Блажо Ковачки, неограничени овластувања.

Дејности: 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.51, 51.53, 51.54, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.48, 52.62, надворешна трговија со непрехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 128/2000. (12063)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 178/2000 во регистарска влошка бр. 030072927-8-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на ДООЕЛ на Друштво за трговија Кире - пром ДООЕЛ увоз-извоз-Босилово 23.

Единствен содружник и основач: Роза Дрвошанова од Босилово бр. 23.

Седиште: Босилово бр. 23.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 01.41/3, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.40, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Роза Дрвошанова, управител и застапник во надворешнотрговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 178/2000. (12065)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 134/2000 во регистарска влошка бр. 030072487-8-09-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на ДОО на Друштво за производство, трговија и услуги Вампирција ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. "Васил Сурчев" 3/3.

Единствен содружник и основач: Вампирциева Вера од Струмица со стан на ул. "Васил Сурчев" бр. 3/3.

Седиште: Струмица, на ул. "Васил Сурчев" бр. 3/3.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.40.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Вампирциева Вера, управител и застапник во надворешнотрговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 134/2000. (12066)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 804/99, во регистарска влошка бр. 030047057-1-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на јтд на Друштво за производство, трговија и услуги Иво Комерц Митева Стојанка и др. јтд Радовиш, нас. Дамјан.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.30, 24.52, 25.12, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 92.33, 92.34, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на консигнациони складишта и реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Одговара друштвото со сиот свој имот. Управител на друштвото Митева Стојанка - без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 804/99. (12067)

Основниот суд Штип во Штип со решение Трег. бр. 287/98, во регистарска влошка бр. 030041887-8-09-000, го запишал во трговски регистар на овој суд основањето на ДООЕЛ на Друштво за угостителство и трговија Швајцарија Ангел Тончевски ДООЕЛ Пробиштип, ул. "Кочо Рацин" бб Пробиштип.

Фирма: Друштво за угостителство и трговија Швајцарија Ангел Тончевски ДООЕЛ Пробиштип.

Скратен назив: ДООЕЛ Швајцарија/Пробиштип.

Седиште: ул. "Кочо Рацин" бб Пробиштип.
 Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.51, 51.53, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.24, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, надворешна трговија со прехранбени производи и не-прехранбени производи.

Друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет одговара со целиот свој имот.

Управител и застапник во надворешнотрговскиот промет е Ангел Тончевски управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 287/98. (12068)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 44/99, во регистарска влошка бр. 030021287-8-09-000, ја запишал во трговски регистар на овој суд промената на овластено лице на Друштво за производство, услуги и трговија Бакнеж, ДООЕЛ, увоз-извоз ул. "Мирче Ацев" бр. 10, Штип.

Се врши промена на овластено лице за застапување:

Во внатрешнотрговскиот промет.

Се брише: Миладинов Кирчо - управител со неограничени овластувања.

Се запишува: Миркова Жаклина - управител со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Миркова Жаклина - управител со неограничени овластувања.

Во надворешнотрговскиот промет:

Се брише: Миладинов Кирчо - управител со неограничени овластувања.

Се запишува: Миркова Жаклина - управител со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Миркова Жаклина - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 44/99. (12069)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 69/2000, во регистарска влошка бр. 030013417-6-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд бришењето на Трговец поединец Тони Никола Манев тп с. Старо Коњарево 140 А - Ново Село.

Се брише од уписот од регистарот на трговец поединец Тони Никола Манев тп с. Старо Коњарево 140 А - Ново Село.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 69/2000. (12070)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 93/2000, во регистарска влошка бр. 030017347-1-01-000, ја запишал во трговски регистар на овој суд промената на лице овластено за застапување на Друштво за производство, промет и услуги Травел, јтд Митревски Трајче и др. експорт-импорт М. Каменица.

Се брише: Митревски Трајче управител без ограничувања.

Се запишува: Лефкова Виолетка - застапник без ограничувања.

Пречистен текст: Лефкова Виолетка - застапник без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 93/2000. (12071)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 18/2000, во регистарска влошка бр. 030012347-1-01-000, ја запишал во трговски регистар на овој суд одлуката за проширување на Јавно трговско друштво за производство и трговија Орхал јтд Виница ул. "Ангел Винички" бр. 5.

На ден 12.01.2000 година основачите на друштвото донесоа одлука за проширување на дејноста.

Дејности со кои е проширено работењето на друштвото се: 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.84 и 92.34.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 18/2000. (12071)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 86/2000, во регистарска влошка бр. 030071217-8-01-000, ја запишал во трговски регистар на овој суд промената на фирма на Друштво за производство, промет и услуги ДАНИЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани кеј "Револуција" бр. 22.

Се врши промена на називот на фирмата, односно се брише името на основачот во називот. Новиот назив гласи:

Друштво за производство, промет и услуги ДАНИЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани кеј "Револуција" бр. 22.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 86/2000. (12073)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 63/2000, во регистарска влошка бр. 030018377-8-03-000, ја запишал во трговски регистар на овој суд промената на управител на Друштво за производство и трговија Шиткарски ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе, ул. "11 Октомври" бр. 19 Свети Николе.

Се запишува Андонов Сергеј-управител без ограничувања.

Се брише Андонова Вера-управител без ограничувања.

Пречистен текст Андонов Сергеј-управител без ограничувања.

Се запишува Андонов Сергеј-управител овластен за застапување без ограничувања.

Се брише Андонова Вера-управител овластен за застапување без ограничувања.

Пречистен текст Андонов Сергеј-управител овластен за застапување без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 63/2000. (12075)

Основниот суд Штип во Штип со решение Срег. бр. 310/99, во регистарска влошка бр. 1-196-0, ја запишал во трговски регистар на овој суд промената на овластено лице на Основното училиште "Кирил и Методиј" Македонска Каменица П.О. ул. "Маршал Тито" бр. 1.

Досегашниот директор Стојкова Мирјана се именува за директор со неограничени овластувања.

Пречистен текст:

Стојкова Мирјана директор без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 310/99. (12076)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 49/2000, во регистарска влошка бр. 030065047-3-11-000, го запишал во трговски регистар на овој суд зголемувањето на основната главница на Друштво за услуги и трговија Интер-Фото ДОО Штип.

Се врши зголемување на основната главница

1. Содружникот Симоновски Јордан својот влог во висина на 12.300 дем. или 381.300,00 ден. обртни средства го зголемува за 1.613 дем. или 50.000,00 ден. обртни средства.

2. Содружникот Орлин Иванов Крумов својот влог во висина 123.000 дем. или 3.813.000,00 ден. основни средства го зголемува за 123.000 дем. или 3.813.000,00 ден. основни средства.

Вкупна главница:

13.913 дем. или 431.300,00 ден. обртни средства 246.000 дем. или 7.626.000,00 ден. основни средства.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 49/2000. (12077)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 72/2000, во регистарска влошка бр. 030033927-8-03-000, ја запишал во трговски регистар на овој суд про-

мена на лице овластено за застапување на Друштво за производство и трговија Макпласт мс ДООЕЛ Винаца, ул. "Партизанска" бр. 16 Винаца.

Промена на лице овластено за застапување на друштвото.

Се брише: Стоименов Младен ул. "Партизанска" бр. 16 Винаца управител со неограничени овластувања во застапување.

Се запишува: Стоименов Горче ул. "Партизанска" бр. 16 Винаца управител со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 72/2000. (12078)

Основниот суд Штип во Штип со решение Срег. бр. 10/2000, во регистарска влошка бр. 1-982-0, ја запишал во трговски регистар на овој суд промената на лице за застапување на Металски Завод Тито ДОО МЕТАЛНА Штип, ул. "Гоце Делчев" бр. 42.

Се брише: Накевски Радивој директор без ограничувања.

Се запишува: Кафтанов Павле дипл. маш. инг. вд. директор без ограничувања на овластувањето во надворешнотрговскиот промет и застапувањето.

Пречистен текст гласи: Кафтанов Павле дипл. маш. инг. вд. директор без ограничувања во овластувањето и застапувањето во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 10/2000. (12079)

Основниот суд Штип во Штип со решение Срег. бр. 18/2000, во регистарска влошка бр. 1-10742-0, ја запишал во трговски регистар на овој суд промената на седиште на Здравствена организација - Аптека "ЗДРАВЈЕ" - Штип.

Седиштето на Здравствената организација - Аптека - "ЗДРАВЈЕ" Радовиш, ул. "22 Октомври" бр. 35 се менува во Здравствена организација Аптека "ЗДРАВЈЕ" - Штип, ул. "Рудо" бр. 3.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 18/2000. (12080)

Основниот суд Штип во Штип со решение П.Трег. бр. 48/2000, во регистарска влошка бр. 03000824?-6-01-000, го запишал во трговски регистар на овој суд бришењето на Трговец поединец Весна Василко Тренкова тп Кочани кеј "Револуцијата" бр. 31.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 48/2000. (12081)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. бр. 1199/99, во регистарската влошка бр. 1-69897-0-0-0, го запишал во трговскиот регистар на овој суд основањето на Приватна здравствена организација - специјалистичка ординација по педијатрија "Општа и специјализирана педијатриска ординација - педијатрика" ул. "Антон Панов" бр. 22 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 1199/99. (13039)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 413/98, во регистарската влошка бр. 8-02001877-000-01, го запишал во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето на дејности со НКД на Друштво за трговија и услуги увоз-извоз КЕМО-КОМЕРЦ Кемаил друштво со ограничена одговорност основано од едно лице Скопје ул. "192" бр. 25 Скопје.

Основач: Кемаил Исмаил ул. "Виничка" бр. 28 Скопје.

Дејности: 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.22, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13,

36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.12, 63.40, 70.31, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, застапување и посредување во надворешното трговско работење, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Управител: Кемаил Исмаил - без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 413/98. (13040)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. бр. 14554/99, во регистарската влошка бр. 02022885?-6-01-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд основањето на трговец поединец на Трговија на мало со колонијална стока ТП - Трговец поединец ПЕПИ 2000 Славица Аспарух Ристова, ул. "Никола Петров" бр. 60 - Неготино

Дејност: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП-трговец поединец одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на ТП-трговец поединец е Славица Ристова, управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 14554/99. (13041)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. бр. 14925/99, во регистарската влошка бр. 02025739?-8-09-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд основањето на Друштво за градежништво, инженеринг, консалтинг и трговија САРДЕЊА Владислав ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје ул. "Коце Металец" бр. 44 б.

Се врши основање на Друштво за градежништво, инженеринг, консалтинг и трговија САРДЕЊА Владислав ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје, согласно одредбите од ЗТД, врз основа на изјава од 10.11.1999 година.

Скратен назив е: Друштво за геолошки работи САРДЕЊА ДООЕЛ - Скопје.

Седиштето е на ул. "Коце Металец" бр. 44 б.

Основач на друштвото е Владислав Ананиевски од Скопје, со вкупна основна главница од 5.883 дем. или 182.600, 00 ден.

Дејности на друштвото се: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.13, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 73.10/2, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, надворешен промет со прехранбени и непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

За управител именувана е Олгица Здравковска - без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 14925/99. (13043)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. бр. 9667/99, во регистарската влошка бр. 02025835?-8-

03-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги ЦОНАТОН Мара ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија ул. "Никола Карев" бр. 1.

Скратен назив ЦОНАТОН Мара ДООЕЛ експорт-импорт Мамкова Мара основач.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 17.30, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, констигнација, малограничен промет со сите соседни земји: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Тони Мамков, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 9667/99. (13045)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. бр. 10811/99, во регистарската влошка бр. 02024954?-8-03-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги БОГОРОДЕКС Јован ДООЕЛ експорт-импорт с. Богородица - Гевгелија.

Јован Дудов - основач.

Дејност: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.12, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.12, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, меѓународно посредување, вршење комисиони работи, реекспорт, констигнација.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Јован Дудов, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 10811/99. (13047)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение Трег. бр. 13466/99, во регистарската влошка бр. 02020879?-3-01-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд усогласувањето на Друштво за трговија и услуги АВ-

ТО - СЕТ Славица и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Јадранска" бр. 23.

Содружници се: Гуроска Славица од Скопје, и Гуреска Марија од Скопје.

Дејности: 20.10/1, 28.52, 28.62, 28.63, 28.75, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41/1, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71/1, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 74.12, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е: Богдановски Миле од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 13466/99. (13048)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Со решение Згф.бр. 15/99 од 14.04.1999 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден бр. 15 за 1999 година се запишува Пинг-понгарски клуб "Брегалница" - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на Панче Карагозов" бб во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип.

(24599)

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ.бр. 11/2000 од 4.07.2000 година, го запишува следното:

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 11/2000, се запишува основање на Здружението на одгледувачи на говеда "Треска" од Кичево, со седиште во Кичево, ул. "М.Тито" бб, ПФ.63.

Лицето кое е овластено да го преставува и застапува здружението на одгледувачи на говеда "Треска" од Кичево во правниот промет и спрема трети лица е Грозданоски Јовче од Кичево.

Основни цели и задачи на здружение на одгледувачи на говеда "Треска" се:

Здружението и друштвата на одгледувачи на говеда работат на стручното оспособување и образование на своето членство насочено во правец на негување и развивање и творечко поврзување на трудот и значењето на научните достигнувања на нашата земја и во странство.

Организирање на предавања, семинари и курсеви, учествување на натпревари, на саеми на говеда и на други собири во земјата и во странство, унапредување на говедарството преку непосредно запознавање на одгледувачите со најсовремените зоотехнички мерки, и најсовремената техника и технологија, поттикнување, помагање и синхронизирано организирање за постојан развој на индивидуалното говедарство производство помеѓу своето членство во општината, согледување на состојбите со пасишта, водопоилата и патните комуникации заради преземање на мелиоративни и други мерки во интерес на позитивно сточарење, создавање на услови за основање на штедилница со менувачница, која ќе ги доволува потребите на членките, создавање на квалификување стручни кадри за современо одгледување и унапредување на говедарството - производство, изнаоѓање решенија за пламан на млекото, обезбедување на нужна соработка, и повремено ангажирање на земјоделскиот и ветеринарниот со надлежни и државни органи, со работа со сите

можни погледи и со особено повластување на агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола ПЕ Кичево, негување и развивање на истото за заемно меѓусебно помагање на одгледувачите на говеда.

Здружението на одгледувачи на говеда "Треска" од Кичево, стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 4.07.2000 година.

Од Основниот суд во Кичево. (24602)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 1049/00 од 06.06.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 804, се запишува здружението на граѓани Хуманитарна организација за заштита и помош на стари лица "Живот и надеж", со седиште во Скопје, ул. "Ленинова" бр. 14.

Лице кое е овластено да ги застапува здружението е неговиот претседател Александра Илиева.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на заштита и помош на старите лица на град Скопје, опфаќајќи ги сите општини, како и други градови на Република Македонија, евидентирање на стари лица над 60 години старост, посета на стари лица, обезбедување со неопходни намирници на старите лица кои се болни и немоќни и лица кои живеат сами, пружање здравствена заштита на старите лица.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.06.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24604)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 181/98 од 07.06.2000 година го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Културно уметничко друштво "Григор Прличев" со скратено име КУД "Григор Прличев", со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 04.04.1969 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 805, се запишува здружението на граѓани Културно уметничко друштво "Григор Прличев", со скратено име КУД "Григор Прличев", со седиште во Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 19, кое го застапува неговиот претседател Цубалевски Ефтим од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24606)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 1042/00 од 07.06.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 806, се запишува здружението на граѓани "Македонско друштво за наука и хуманост" - Скопје, со скратено име МДНХ, со седиште во Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 78/7-4.

Лице кое е овластено да ги застапува здружението е неговиот претседател Љубомир Деков.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на водење грижа за луѓето оставени без основни средства за егзистенција, помош на бегалци, азиланти и др. беспомошни лица, грижа за правата на жената и детето, информирање на своето членство за современите достигнувања за науката и хуманизмот, организирање на предавања, научни расправи, симпозиуми како и здружување во соодветни организации и асоцијации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.06.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24609)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 1047/00 од 05.06.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 803, се запишува здружението на граѓани Здружение на самохрани мајки на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Македонска преродба" бр. 6-Б.

Лице кое е овластено да ги застапува здружението е неговиот претседател Јагода Костовска.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на борба за посебна заштита на самохраниите мајки и нивните деца, независно од верата, национална или друга припадност, нивно образование и дообразование, зацврстување на економските, културните, научните, спортските, технолошките, образовните и други контакти низ целата територија на Република Македонија, надвор од неа, како и со сите граѓани кои би овозможиле хуманоста да не биде само збор туку дело.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.06.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24612)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I.Рег.ЗГ.бр. 34/2000 од 16.05.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации на здружението на граѓани за подобрување на квалитетот на живеење, заштита на животната средина, културното и етничкото богатство "Нова Надеж" од Скопје, со седиште на здружението во Скопје, ул. "Љубо Петровиќ" бр. 57, а со скратено име на здружението ПЖЖЕК "Нова надеж" Скопје.

Основните цели на здружението се: залагање на поквалитетен и поздрав начин на живеење, залагање за подобрување на образовниот процес и условите за учење и студирање, чиста животна средина, залагање за подобра здравствена културна заштита, едукација од областа на здравствената заштита, едукација за здрава храна и лековити билки, зачувување на животната средина, зачувување на културното и етничкото богатство на територијата на Република Македонија, борба против сите видови на запоставување и насилство, заштита на граѓански права, заштита на правата на детето, заштита на правата на жената, дом и семејство и планирање на семејство, помош на стари, бездомници, бездомници, бегалци, борба против сиромаштво и изгладнетост, помош на хедикепирани, помош на бегалци (храна, сместување, организирани и инвалиди на трудот, во процесот на социјалниот живот, вработување, едукација, преквалификација, унапредување на аграрот (здрава храна) помош на невработени, едукација, претквалификација, совети, едукација од областа на демократија и демократските процеси, организирање на семинари, предавања, манифестации и изработка на едукативни и рекламни материјали со цел за остварување на горенаведените цели, едукација за човекови вредности, подобрување на техничката култура кај населението, семинари и курсеви за компјутерска техника и нејзина примена во сите свери на живеење и делување, изготвување на информативен и едукативен материјал за целите и задачите на здружението и спроведување акции во согласност на програмата на здружението.

Со денот на запишување во Регистарот на Здружението на граѓани за подобрување на квалитетот на живеење, заштита на животната средина, културното и етничкото богатство "Нова надеж" од Скопје, се стекнува својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24614)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 1007/2000 од 11.05.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 789, се запишува здружението на граѓани "Лига против епилепсија на Македонија", со

седиште во Скопје, во Невропсихијатриската клиника при Клиничкиот центар - Скопје.

Лице кое е овластено да ги застапува здружението е неговиот претседател проф. др. Радослав Наумовски.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на проучување на проблематиката на епилепсијата и да се грижи за здравствената, професионална и општествена рехабилитација на болните од епилепсија, соработка со сите здравствени, социјални и др. организации, помош во развојот на стручната мрежа за детекција и лекување на епилепсијата, организира советувања, предавања, семинари и симпозиуми, како и помага во стручната и научно истражувачката работа во областа на епилепсијата, препорачува финансирање на научно истражувачка работа и дава мислење и препорака за истражувачки проекти за епилепсија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.05.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24756)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 1031/00 од 08.05.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 783, се запишува здружението на граѓани "Клуб за мал фудбал Македонија - 65" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Теодосиј Синаетски" бр. 1-6.

Лице кое е овластено да ги застапува здружението е неговиот претседател Љупчо Мреношки.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на осомовување, популаризација и развој на малиот фудбал во Република Македонија, активно учество во вклучување на помладите категории кои преку играње фудбал физички ќе се рекреираат и правилно ќе се развиваат, зајакнување на другарството, спортскиот дух и хумани меѓучовечки особини како и организирање и учество на натпревари и турнири во мал фудбал на државно и меѓународно ниво.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.05.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24757)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 1039/00 од 08.05.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 781, се запишува здружението на граѓани Центар за демократски развој со скратено име ЦДР, со седиште во Скопје, ул. Титовелешка" бр. 38.

Лице кое е овластено да ги застапува здружението е неговиот претседател Лилјана Митковска од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на негување и грижа за развивање и оживотворување на основните човекови идеали за честност, правичност и мир во остварување на граѓанските права, создавање на услови за здрав живот и здрава животна средина, подигнување на моралната свест кај младите, залажба за развој на социјална свест во насока на остварување на поделбата на привилигирани и заборавени слоеви на општеството како и активна соработка во заеднички заборавени слоеви на општеството како и соработка во заеднички проекти со други здруженија, фондации и институции во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.05.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24758)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 431/99 од 08.05.2000 година го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Европско здружение на студентите по право во Република Македонија, со скратено име ЕЛСА, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 01.10.1997 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 782, се запишува здружението на граѓани Европско здружение на студентите по право во Република Македонија, со скратено име ЕЛСА, со седиште во Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бб, кое го застапува неговиот претседател Лазаров Никола.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24759)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 434/99-I од 05.05.2000 година го запиша следното:

I. Барањето за усогласување на програмата и статутот со трансформација во фондација на хуманитарната асоцијација Македонски центар за меѓународна соработка согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува.

II. Се утврдува дека програмата и статутот на фондацијата Македонски центар за Меѓународна соработка со својство на правно лице од 09.09.2000 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

III. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 492, се запишува фондацијата Македонски центар за меѓународна соработка, со скратено име МЦМС, со седиште во Скопје, ул. "Никола Параунов" бб, која ја застапува нејзиниот извршен директор Сашо Клевовски од Скопје

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24760)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 920/99 од 29.11.1999 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 586, се запишува здружението на граѓани "Балкански центар за човекови права", со скратено име БЦЧП, со седиште во Скопје, ул. "Македонија" бр. 7/2.

Лице кое е овластено да ги застапува здружението е неговиот претседател Бојан Јанев од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување и развој на заштитата на човековите права, како и дискусии на оваа тема, одржува конференции, состаноци и семинари, издава журнал, списание, книги и монографии од оваа област, активно да соработува со Хелсиншкиот Комитет на РМ, Меѓународниот Хелсиншки Комитет, со седиште во Хелсинки, Амнести Интернационал, како и др. образовно, научно-истражувачки институции, граѓански асоцијации, владини и невладини организации, медиуми и фондации во земјата и надвор од неа.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 29.11.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24761)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 239/98 од 11.05.2000 година го запиша следното:

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани "Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија", со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 12.05.1970 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 787, се запишува здружението на граѓани "Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија", со седиште во Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бб, во зградата на Филолошкиот факултет

во Скопје, кое го застапува неговиот претседател Јадранка Владанова.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24762)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 1034/2000 од 08.05.2000 година го запиша следното:

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 780, се запишува Здружението на извидници "Кралски извидници" од Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Мајка Тереза" бр. 4.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Сократ Апостоловски од Скопје.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на запознавање на природата, зачувување на природата, ориентација на просторот, сместување и исхрана на отворен простор, изучување на извиднички вештини, укажување на прва помош при повреда на отворен простор, јакнење на моралната етика на младите човек како и преку целокупната работа да се стреми кон развивање и јакнење на моралот кај своето членство, да го негува патриотизмот и да гради соживот со народностите.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.05.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24763)

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 24 за 2000 година извршен е упис на основање на здруженија на граѓани со име Центар за деца и млади - Прилеп од Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се заштита на правата на децата и младинците, афирмирање на личноста на сите деца и младинци, грижа за здравјето на децата, изработка на разни програми, проекти, школи и слично за создавање на правилно оформени деца, давање на помош на оние деца кои бараат помош и имаат потреба од помош, меѓународна соработка како и заштита на децата од нацистички, шовинистички, верски, политички, воени и секаков друг вид на злоупотреби.

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. "Дабнички Завод" бр. 112.

Лице овластено за застапување на здружението е Јашароски Мухарем - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (24871)

Со решение РЕГ.ЗГФ.бр. 5/2000 од 06.07.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води во Основниот суд во Крушево под ред.бр. 5 за 2000 година, се запишува здружението на граѓани со име Хуманитарно друштво за помош на болните од малигни заболувања "Спас" од Крушево, со скратено име "Спас" - Крушево.

Седиштето на здружението се наоѓа во Крушево, ул. "Никола Гурковик" бб, а ќе дејствува на територијата на општина Крушево и Житоше.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот Христо Кендра од Крушево.

Од Основниот суд во Крушево. (24872)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I.Рег.ЗГ.бр. 70/2000 од 30.06.2000 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението на граѓани кое ќе работи под името "Визија" - Скопје, со седиште на здружението во Скопје, ул. "Босна и Херцеговина" бб, бараќа бр. 15.

Основните цели и задачи на здружението се: единство и просперитет на човештвото со промоција на универзалната едукација, промоција на моралната и етичката едукација за економскиот развој на општеството.

вото во целина, остварување на правата на семејството и децата, унапредување на научните, образовните, здравствените, спортските, културните, хуманитарни и социјални цели.

Со денот на запишувањето во Регистарот на здружението на граѓани под име "Визија" - Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24859)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I СТ.бр. 57/2000 од 26.06.2000 година, е отворена стечајна постапка над Производно трговско претпријатие "ИНТЕРФЛОРА" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Максим Горки" бр. 12 и жиро сметка 40100-601-364513, истата не се спроведува и се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24404)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр. 35/2000 од 28.06.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "Смиц комерц" увоз-извоз ДОО, Скопје, ул. "Краишка" бр. 18, со жиро сметка 40100-601-115478, како и број на регистарска влошка 1-17420-0-0-0 при Регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од Трговскиот регистар кој го води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24405)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 32/2000 од 22.06.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ПУТ "Билба" Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 210, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (24410)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 27/2000 од 22.06.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ПТП "Марена комерц" ДОО увоз-извоз с.Марена - Кавадарци, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (24411)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 17/2000 од 22.06.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ДПТ "Пинада" Нада ДООЕЛ експорт-импорт Неготино, ул. "Иво Виларов" бр. 4 и со решение Ст.бр. 36/2000 од 22.06.2000 година се отвора стечајна постапка над должникот ПТП "Еврокомерц" ДОО експорт-импорт Кавадарци, ул. "Илинденска" бр. 119/6/4, но истите не се спроведуваат поради немање имот на должниците.

Од Основниот суд во Кавадарци. (24412)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 37/2000 од 22.06.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП "Макартур Транс" ТП Стојанов Ристо Блажо од Неготино, ул. "Игман" бр. 30, Кавадарци и со решение Ст.бр. 29/2000 се отвора стечајна постапка над должникот ПП "Александрија Импекс" ДОО увоз-извоз Кава-

дарци, ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 28, но истите не се спроведуваат поради немање имот на должниците.
Од Основниот суд во Кавадарци. (24413)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 33/2000 од 22.06.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ПТП "Ди-На" увоз-извоз Неготино, ул. "Киро Крстев" бр. 54 и со решение Ст.бр. 28/2000 од 27.06.2000 година се отвора стечајна постапка над должникот ТП "Римини" ДОО "увоз-извоз Кавадарци, ул. "Илинденска" бб, Кавадарци, но истите не се спроведуваат поради немање имот на должниците.

Од Основниот суд во Кавадарци. (24414)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 744/96 од 05.04.2000 година, е заклучена стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија на големо и мало "Босвор" Скопје, со седиште во с.Студеничани, со жиро сметка 40100-601-47415.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од Регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24647)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 164/2000 од 29.06.2000 година над ПП "Лукиди" Г.Оризари, ул. "Крсте Нале" бр. 133, со дејност - превоз, со жиро сметка 40300-601-81024 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (24745)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 152/2000 од 15.06.2000 година над ПП "АВ-Промет" Ресен, со дејност - трговија, со жиро сметка 40300-601-34777, при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (24746)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 171/2000 од 30.06.2000 година над ДООЕЛ "Евиком" Битола, ул. "Борис Кидрик" 12/16, со дејност - трговија, со жиро сметка 40300-601-90179, при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (24873)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 144/97 од 05.07.2000, констатира дека програмата за финансиска и сопственичка трансформација на Акционерското друштво "Дафинка" Кавадарци, донесена од Управниот одбор е прифатена на рочиштето од 05.07.2000 година од доверителите чии побарувања изнесуваат повеќе од половината на побарувањата на сите доверители, според која програмата АД "Дафинка" од Кавадарци, се организира во Акционерско друштво со продажба на идеален дел и претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Мерките во Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на АД "Дафинка" Кавадарци имаат правно дејствие спрема сите доверители.

Од Основниот суд во Кавадарци. (24874)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст.бр. 34/2000 од 06.07.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија, инжинеринг, производство и останати услужни дејности "Љубаш комерц" ЦО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Моша Пијаде" бр. 6, со жиро сметка 41620-601-7407.

За стечаен управник се определува Трифунов Јордан од Кавадарци, бул. "Македонија" бр. 56, тел.417-282.

За стечаен судија се определува Јордан Давков, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат предметот на кој постои различното право, начинот и основата на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште на собира на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители (Извештајно рочиште) на ден 13.09.2000 година во 9 часот во соба бр. 27 на Основниот суд во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (24875)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 37/2000 од 29.06.2000 година отвори стечајна постапка спрема должникот Претпријатие за производство и услуги "Кланекс" увоз-извоз ДОО со ПО - Прилеп, со седиште на ул. "Републиканска" бр. 24, запишан на регистарска влошка 1-18272 во Основниот суд во Битола, со дејност - трговија на мало со живина, риба и месни преработки, со жиро сметка 41100-601-34371 во ЗПП Филијала Прилеп.

Стечајната постапка на должникот е отворена на ден 04.07.2000 година во 12 часот.

За стечаен судија се определува судијата Татјана Сусулеска.

За стечаен управник е именуван Пренцов Тодор од Прилеп, ул. "Кеј 9-ти Септември" 70-7/10, тел.098/29-740.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на адреса кај стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уплатница од 600,00 денари судски такси кои ќе ги уплата на сметката 41100-840-018-3338.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот), а и оние различни права на недвижности што се запишани во јавните книги (катастарот) да ги пријават во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кои предмети постои различно право, начинот и основата на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечаниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во Трговскиот регистар, во јавните книги во кои се запишани правата на недвижностите.

Се закажуваат испитно и извештајно рочиште на доверителите за ден 28.09.2000 во 11 часот, судница бр. 9 во Основниот суд во Прилеп.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 04.07.2000 година.

Од Основниот суд во Прилеп. (24876)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III СТ.бр. 26/2000 од 16.06.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот Колонијал Трговец поединец "Кристи-87" ТП Валентина Ванчо Димишкова, со седиште на ул. "Коце Металец" бб, со жиро сметка 40110-601-423624 при ЗПП Филијала Скопје, и број на регистарска влошка 020012705?-6-01-000 во Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од Регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24773)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III СТ.бр. 24/2000 од 16.06.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "Кристи-96" од Скопје, со седиште на ул. "Коце Металец" бр. 1-А/11, со жиро сметка 40110-601-204060 при ЗПП Филијала Скопје и број на регистарска влошка 1-36050-0-0-0 при Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од Регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24774)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 606/99 од 21.06.1999 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз "ВАСТРЕЈД" д.о.о. од Скопје, ул. "Димо Хаџидимов" бр. 24-а, Скопје, со жиро сметка 40100-601-112504.

За ликвидатор се определува лицето Славица Кенкова.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24526)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 631/99 од 19.07.1999 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Агенција за маркетинг, сценско музички дејности, трговија, услуги и производство "ГАЈДА-МН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 33-1/8, Скопје, со жиро сметка 40100-603-16775.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче, ул. "Лисец" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24648)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1397/2000 од 29.02.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и промет "ТИМ-СИЈ ИНЖЕ-

ЊЕРИНГ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 104/1-12 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-181546.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24649)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 792/99 од 26.07.1999 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "АТЛАС-МТ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 15/32, Скопје, со жиро сметка 40100-601-363680.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24650)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 219/98 од 14.02.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и производство "Шел промет" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Челопек" бр. 78, Скопје, со жиро сметка 40100-601-145488.

За ликвидатор се определува лицето Петровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр. 23.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24653)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 596/99 од 08.04.1999 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Електро Атлантик" извоз-увоз д.о.о. од Скопје, ул. "Востаничка" бр. 122, Скопје, со жиро сметка 40100-601-330408.

За ликвидатор се определува лицето Јармов Кирил, ул. "Востаничка" бр. 122, тел.215-399.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24698)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1349/99 од 21.03.2000 година,

е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЗО-КО-КОМЕРЦ ДА-96" д.о.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Киро Антевски" бр. 5, Куманово, со жиро сметка 40900-601-48160.

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јосиф од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24732)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1348/99 од 03.02.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "Ран комерц" увоз-извоз од Куманово, ул. "Народна Револуција" бр. 174, Куманово, со жиро сметка 40900-601-31707.

За ликвидатор се определува лицето Костовски Јосиф од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24733)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1465/2000 од 17.03.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "КОЧО-МАК" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Д.Гуштанов" бр. 8, Скопје, со жиро сметка 40100-601-302065.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24740)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 534/2000 од 16.06.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за промет и услуги "Силвер комерц" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал Тито - 3" бр. 49, с.Сарај, и жиро сметка 40120-601-104771.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24741)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1624/2000 од 15.06.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Технохемат" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Московска" бр. 5-2/25, Скопје, со жиро сметка 40120-601-395877.

За ликвидатор се определува лицето Манчев Андреја од Скопје, ул. "Московска" бр. 5-2/25.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24770)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1302/99 од 26.01.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "В.И.Н.Т." д.о.о. од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 64, Скопје, со жиро сметка 40100-601-323604.

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иванчикова, ул. "Дрезденска" бр. 15/II-12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24860)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1261/99 од 20.12.1999 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "Идил компани" Атила ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, ул. "Дон Кенеди" бр. 11 а/1-21, со жиро сметка 40100-601-425314.

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иванчикова, ул. "Дрезденска" бр. 15/II-12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24861)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 974756/96 издаден од ОВР Скопје на име Којчевски Никола, ул. "Златко Шнајдер" бр. 7, Скопје.

Пасош бр. 746182/95 издаден од ОВР Скопје на име Сузана Љамалри, ул. "Александар Бунов" бр. 61/6, Скопје. (24640)

Пасош бр. 1122249/98 издаден од ОВР Скопје на име Бакиу Јетмир, с. Рашче, Скопје. (24641)

Пасош бр. 1686/92 издаден од ОВР - Кичево на име Салиоски Асан, ул. "Енгелсова" бр. 32, Скопје. (24403)

Пасош бр. 1139845/98 издаден од УВР - Скопје на име Селимова Елвира, ул. "В.Дизни" бр. 9, Скопје.

- Пасош 1200726 издаден од УВР Битола на име Николовски Сотир, ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 20, Битола.
- Пасош бр. 0773132 на име Стојков Блашко, ул. "Илинденска" бр. 115 1/4, Кавадарци. (24496)
- Пасош бр. 0096624 издаден од УВР Прилеп на име Серафимоски Ненад, с. Точила Ц 10/16, Прилеп. 24497
- Пасош бр. 993839 на име Афитап Зилбеари, Тетово.
- Пасош бр. 1225161 на име Зулфи Зилбеари, Тетово.
- Пасош бр. 940942 на име Мустафовски Неџат, Мак. Брод. (24673)
- Пасош бр. 403321 на име Ука Харун, с. Беловиште, Гостивар. (24506)
- Пасош бр. 0570833 на име Николов Зоранчо, ул. "7 ми Септември", Кавадарци. (24517)
- Пасош бр. 1213971 на име Тодор Ристов, ул. "29 Ноември" бр.79, Велес. (24551)
- Пасош бр. 519780/94 издаден од УВР - Тетово на име Шакири Абедин, ул. "Ј. Златановски" бр. 56, Тетово.
- Пасош бр. 0312219 издаден од УВР Прилеп на име Лашкоски Хари, ул. "К. Јосифоски" бр. 194, Прилеп.
- Пасош бр. 407271 издаден од УВР Тетово на име Целили Јусуф, с. Г. Речица, Тетово. (24600)
- Пасош бр. 815247 издаден од УВР Скопје на име Станковска Даниела, ул. "Речиште" бр.29, Скопје. 24601
- Пасош бр. 1355006/00 издаден од УВР Скопје на име Милиќ Срџан, ул. "В. С. Бато" бр. 87/2-33, Скопје. 24603
- Пасош бр. 827612/96 издаден од УВР Тетово на име Марчевска Ружа, с. Беловиште, Тетово. (24605)
- Пасош бр. 1138790/98 издаден од УВР Куманово на име Алексовски Игор, ул. "М. Пупин" бр. 5, Куманово.
- Пасош бр. 816052 издаден од УВР Скопје на име Цветковски Тони, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 34/2-10, Скопје. (24608)
- Пасош бр. 407757/94 издаден од УВР Тетово на име Шефкет Велија, с. Требош, Тетово. (24610)
- Пасош бр. 1376597/00 издаден од УВР Скопје на име Алиевски Себастијан, ул. "Славеј Планина" бр. 327, Скопје. (24611)
- Пасош бр. 680262/95 издаден од УВР Скопје на име Трајковска Светлана, ул. "Маџар Маало" бр. 2, Скопје.
- Пасош бр. 01349041/99 издаден од УВР Битола на име Даскаловски Славко, ул. "В. Карангел." бр. 6/1-1, Битола. (24615)
- Пасош бр. 754975 издаден од УВР - Куманово на име Димковски Далибор, ул. "С. Пинџур" бр. 30, Куманово. (24646)
- Пасош бр. 107114/99 издаден од УВР Тетово на име Реџеџи Аџрим, с. Каменјане, Тетово. (24674)
- Пасош бр. 1019233/97 издаден од УВР Струмица на име Ушакова Славица, Бул. "Маршал Тито" бр. 11, Струмица. (24675)
- Пасош бр. 1068369 на име Ивица Спасовски, с. Г. Коњане, Куманово. (24676)
- Пасош бр. 1185232/99 издаден од ОВР Струга на име Шеји Мухедип, с. Велешта, Струга. (24677)
- Пасош бр. 922125/96 издаден од ОВР Струга на име Беќировски Бајрам, ул. "Боро Дуни" бр. 30, Струга. 24678
- Пасош бр. 239088/94 издаден од ОВР Струга на име Искоски Шебирит, ул. "Боро Дуни" бр. 36, Струга. 24679
- Пасош бр. 239089/94 издаден од ОВР Струга на име Исаќу Нишрет, ул. "Боро Дуни" бр. 36, Струга. (24680)
- Пасош бр. 0441835 на име Папранику Висир, Дебар.
- Пасош бр. 1129658/98 издаден од УВР Струмица на име Ангелов Дејан, с. Баница бр. 164, Струмица. 24682
- Пасош бр. 0251726 на име Јонуи Азизи, ул. "М. А. Смок" бр.37, Гостивар. (24728)
- Пасош бр. 0750700 издаден од УВР - Скопје на име Бислими Суза, ул. "М. Тито 12" бр.14, с. Сарај, Скопје.
- Пасош бр. 895157 издаден од УВР - Скопје на име Билјана Грковиќ, ул. "Н. Русински" бр. 8/1-5, Скопје. (24788)
- Пасош бр. 1119001/98 издаден од УВР - Тетово на име Шаќири Турќан, ул. "Дебарска" бр. 3, Тетово. (24830)
- Пасош бр. 1119369/98 издаден од УВР - Тетово на име Шаќири Дениз, ул. "Дебарска" бр. 3, Тетово. (24831)
- Пасош бр. 1052534 на име Казим Хасан, с. Војвода бр. 13, Охрид. (24833)
- Пасош бр. 139143 на име Дамјаноски Драган, с. Осој, Кичево. (24835)
- Пасош бр. 0777602 на име Аврамова Вики, с. Јаргулица, Радовиш. (24836)
- Пасош бр. 0777542 на име Зоран Јованов, с. Дедино, Радовиш. (24837)
- Пасош бр. 1077932/98 на име Ваканска Билјана, ул. "Крушевска Република" бр. 14, Берово. (24839)
- Пасош бр. 1331108 на име Лахман Мануела, ул. "Методи Цунов" бр. 155, Кавадарци. (24841)
- Пасош бр. 1072137 на име Дервиши Јетмир, с. Форино, Гостивар. (24842)
- Пасош бр. 187188/94 на име Каба Кадрија, с. Велешта, Струга. (24844)
- Пасош бр. 300433/94 издаден од ОВР Струга на име Хани Ниметула, с. Велешта, Струга. (24845)
- Пасош бр. 0142111 на име Бојмалиев Витомир, с. Ѓавато, Гевгелија. (24846)
- Пасош бр. 1126440 на име Кочовска Магдалена, с. Сопотница, Демир Хисар. (24847)
- Пасош бр. 1280296 на име Невим Алиова, ул. "Шукри Шаин" бр. 17, Кочани. (24848)
- Пасош бр. 0347673 на име Јакимовски Горанчо, ул. "Херој Карпош" бр. 25/17, Крива Паланка. (24849)
- Пасош бр. 1409001/00 на име Радеска Ирена, с. Враништа, Струга. (24850)
- Пасош бр. 175613 на име Махмуди Нусред, с. Д. Стогомиште, Кичево. (24851)
- Пасош бр. 1275973 на име Милета Јулијана, ул. "М. Пијаде" бр. 16, Прилеп. (24852)
- Пасош бр. 675992 на име Манојлоски Горан, Гостивар. (24853)
- Пасош бр. 1113523/98 издаден од ОВР Куманово на име Абази Аует, ул. "Огњен Приџа" бр. 22, Куманово.
- Пасош бр. 344536 издаден од ОВР Куманово на име Адеми Али, с. Черкези, Куманово. (24856)
- Пасош бр. 760657 издаден од УВР Куманово на име Далипи Фљорим, ул. "Младен Стојановиќ" бр. 37, Куманово. (24857)
- Пасош бр. 355393/94 издаден од УВР - Скопје на име Етеми Етем, ул. "Севастополска" бр. 20, Скопје. 24866
- Пасош бр. 1138136/98 издаден од УВР - Куманово на име Илџази Сами, ул. "П. Спасовска" бр. 6, Куманово.
- Пасош бр. 127522/93 издаден од УВР - Скопје на име Лазаревска Татјана, ул. "Герника" бр. 4/3, Скопје.
- Пасош бр. 1288390/99 издаден од УВР - Скопје на име Сулејман Алија, ул. "Ѓ. Томовски" бр. 35, Скопје. 24889
- Пасош бр. 267165 издаден од УВР Куманово на име Ибраими Сељами, ул. "Братство и Един." бр. 6/7, Куманово. (24906)
- Пасош бр. 672542 на име Аврамовски Борислав ул. "Б. Тоска" бр. 32, Тетово. (24907)

Пасош бр. 0869265/96 издаден од ОВР Ресен на име Аљушевска Фикрија, с. Г. Бела Црква, Ресен. (24908)

Пасош бр. 1085840/98 издаден од ОВР Крушево на име Алмир Карлиќ, с. Борино, Крушево. (24909)

Пасош бр. 830010 на име Николоски Горан, ул. "Мирче Ацев" бр. 66, Охрид. (24910)

Пасош бр. 1187802 на име Танчев Коле, с. Мокрино 29, Струмица. (24911)

Пасош бр. 707420/95 издаден од УВР - Скопје на име Михајловски Љупчо, ул. "П. Илиќ" бр. 19, Скопје.

Пасош бр. 217758/94 издаден од ОВР Струга на име Илоски Трајче, с. Дрслајца, Струга. (24915)

Пасош бр. 694017 на име Михајловски Сашо, ул. "Карпош" бр. 12-1-7, Битола. (24916)

Пасош бр. 0261103 на име Олга Тримчевска, ул. "Панде Крајзеро" бр. 24, Битола. (24917)

Пасош бр. 470316 на име Цаферовски Заедми, с. Обедник, Демир Хисар. (24918)

Пасош бр. 1225755 на име Андоноски Петар, ул. "Горѓи Димитров" бр. 81, Прилеп. (24919)

Пасош бр. 595210 на име Лирим Емини, ул. "Т. Богданоски" бр. 42, Гостивар. (24920)

Пасош бр. 449684/94 издаден од УВР - Скопје на име Димовска Олгица, ул. "А. Попов" бр. 98/1-4, Скопје.

Пасош бр. 087026 на име Мурати Џеват, Гостивар.

Пасош бр. 0212498 издаден од УВР Скопје на име Ахмед Мекасилм ул. "Карб." бр. 13 а Ш. Оризари, Скопје. (24932)

Пасош бр. 1040101 издаден од УВР Скопје на име Ахмед Ќани, ул. "Карб." бр. 13 а Ш. Оризари, Скопје.

Пасош бр. 1126694 издаден од УВР Тетово на име Ангелковски Живко, ул. "Благоја Тоска" бр. 216, Тетово. (24934)

Пасош бр. 1116575 издаден од УВР Скопје на име Максимовиќ Владимир, ул. "Боро Менков" бр. 3/2/2, Скопје. (24935)

Пасош бр. 722571/95 издаден од УВР Скопје на име Цаневска Ратка, ул. "Маршал Тито" бр. 11/1/2, Скопје.

Пасош бр. 0357876 издаден од УВР Скопје на име Шерифи Сафет, ул. "А. Авдовиќ" бр. 6, Скопје. (24937)

Пасош бр. 0772085/95 издаден од УВР - Велес на име Шемсија Адровиќ, с. Ржаничино, Скопје. (24942)

Пасош бр. 214223/94 издаден од УВР - Скопје на име Решмо Ајдарпашиќ, с. Ржаничино, Скопје. (24944)

Чекови од бр. 012000095304 и 955309, 955312, 955310 од тековна сметка бр. 13314086 издадени од Комерцијална банка на име Цветкова Даниела, Скопје. (24655)

Чекови од бр. 3658022 до 3658026 од тековна сметка бр. 10233/50 издадени од Охридска банка на име Јовановска Мара ул. "Јане Сандански" бр. 82, Охрид.

Чекови од 3584566 до 3584570 и од 3684124 до 3684133 од тековна сметка бр. 2312/49 издадени од Охридска банка на име Мимоза Кичеџ, ул. "Сатеска" бр. 38-2/7, Охрид. (24636)

Чек бр. 3677177 од тековна сметка бр. 9189/02 издадени од Охридска банка на име Смилевски Ацо, ул. "1 Македонска ударна бригада" бр. 4, Охрид. (24637)

Чек бр. 003581903 од тековна сметка бр. 9175/07 издаден од Охридска банка на име Наташа Горгеска, ул. "Даме Груев" бр. 6-2/9, Охрид. (24638)

Чекот бр. 407008 од тек. сметка бр. 699048 издаден од Комерцијална Банка на име Атила Клине, Скопје.

Чекови бр. 3032973, 3032974 и 3032975 од тековна сметка бр. 8833327 издадени од Комерцијална банка

АД Скопје на име Мехмедов Саип, Скопје. (24683)

Чекови од тековна сметка бр. 13830504

Чековите од бр. 5354385 до 5354399 од бр. 5354385 до 5354399 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Крстевска Наташа, Скопје. (24684)

Чекови од бр. 4072219 до 4072228 од бр. 4050111 до 4050116, 1326004, 1786575, 4030005 и 4030007 од тековна сметка бр. 6293572 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Костадиновски Киро, Скопје. 24877

Чекови од бр. 3091182 до 3091201, 0160000000259 и 0160000000260 од тековна сметка бр. 856654 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мартиновски Душко, Скопје. (24879)

Чекови бр. 3416975, 3534022 и 3133698 од тековна сметка бр. 8070320 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Таневски Јордан, Скопје. (24880)

Чекови бр. 4662908 и 4662909 од тековна сметка бр. 10343379 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јаневска Катарина, Скопје. (24924)

Работна книшка на име Гермовска Наташа, Скопје.

Работна книшка на име Стојановски Методи, Скопје.

Работна книшка издадена од Дебар на име Димитриевиќ Димитрија, Скопје. (24401)

Работна книшка издадена од Скопје на име Георгиевски Димитрие, Скопје. (24408)

Работна книшка на име Горјанчо Трајчески, ул. "А. Македонски" бр. 2/21, Прилеп. (24491)

Работна книшка на име Реџепоски Ахмед, ул. "Ковска" бр. 3, Прилеп. (24492)

Работна книшка бр. 192/63 на име Спасески Владимир, ул. "Т. Сандански" бр. 2-40, Прилеп. (24493)

Работна книшка на име Јаковчевски Крсте, Охрид.

Работна книшка на име Спахија Феџула, ул. "11 Октомври" бр. 27, Куманово. (24520)

Работна книшка на име Јусуфоска Нермина, ул. "Јаблица" бр. 37, Охрид. (24523)

Работна книшка на име Стојаноска Валентина, ул. "Винковачка" бр. 22, Охрид. (24524)

Работна книшка на име Адриан Даути, Струга. 24525

Работна книшка на име Доко Неки, Струга. (24527)

Работна книшка бр. 10893 на име Тасевска Милена, с. Стење, Ресен. (24556)

Работна книшка на име Бекир Муниши, с. Табановце, Куманово. (24563)

Работна книшка на име Тодороски Ристо, с. Лескоец, Охрид. (24565)

Работна книшка на име Агрон Салихи, Тетово. 24572

Работна книшка на име Шпену Салихи, Тетово. 24573

Работна книшка издадена од Скопје на име Ристовски Дејан, Скопје. (24580)

Работна книшка издаден од Скопје на име Тутиќ Вебија, Скопје. (24582)

Работна книшка на име Петранка Ангелова, ул. "Македонска" бр. 139, Кочани. (24584)

Работна книшка на име Весил Фурунович, ул. "Карпош 4" бр. 4, Куманово. (24585)

Работна книшка на име Михајло Ристович, ул. "Карпош 22" бр. 8, Куманово. (24586)

Работна книшка на име Станкова Даниела, с. Добрејци, Струмица. (24593)

Работна книшка на име Филиповски Златко, Скопје.

Работна книшка на име Костовски Томе, Скопје.

Работна книшка на име Мартиновски Драги, Скопје.

Работна книшка на име Рафадие Крстички, Скопје.

Работна книшка на име Беким Исмени, Скопје.

- Работна книшка на име Зоран Митревски, ул. "Серменинска" бб, Гевгелија. (24662)
- Работна книшка на име Захаријев Дејан, ул. "Г. Прличев" бр.27, Винаца. (24663)
- Работна книшка на име Виолета Серафимова, ул. "Т. Арсов" бр. 1, Винаца. (24664)
- Работна книшка на име Иљо Пандов, Гевгелија. (24665)
- Работна книшка на име Абазоски Назмија, с. Лисичани, Кичево. (24668)
- Работна книшка на име Ристеска Блага, ул. "Д. Наредникот" бр. 62/1, Прилеп. (24669)
- Работна книшка на име Ганева Николета, Гевгелија. (24670)
- Работна книшка на име Стевоска Благуна, Охрид. (24671)
- Работна книшка на име Јованоски Марјан, ул. "Даме Груев" бр. 17, Охрид. (24689)
- Работна книшка на име Нестороски Чедомир, Струга. (24690)
- Работна книшка на име Ристовски Орце, ул. "Љубен Весов" бр. 90, Велес. (24692)
- Работна книшка на име Гордана Трендова, ул. "Борис Попдимитров" бр. 41, Струмица. (24693)
- Работна книшка на име Димоска Наташа, Прилеп. (24694)
- Работна книшка на име Мехмеди Целил, с. Грешница, Кичево. (24707)
- Работна книшка на име Дибрамов Илмо, Берово. (24708)
- Работна книшка на име Каили Селајдин, с. Липково, Куманово. (24715)
- Работна книшка на име Османоска Фатиме, с. Точила бр. 2Д-1-2/3, Прилеп. (24722)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Илиевски Војче, Скопје. (24736)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Асани Јонуз, Скопје. (24742)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Неат Есад, Скопје. (24817)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Мевљуде Аџами, Скопје. (24832)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Андеевски Горан, Скопје. (24838)
- Работна книшка на име Мамути Сафет, Скопје. 24854
- Воена книшка издадена од Скопје на име Алиевски Нимет, с. Љуботен, Скопје. (24737)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Киро Шумковски, Скопје. (24390)
- Работна книшка на име Кочев Роберт, Гевгелија. (24891)
- Работна книшка на име Димитрова Дивна, с. Чешиново, Кочани. (24891)
- Работна книшка на име Ристовски Јадранко Драган, Куманово. (24894)
- Работна книшка на име Ристовска Мелита Драган, Куманово. (24895)
- Работна книшка бр. 1055 издаден од Скопје на име Трајановска Ботка, Скопје. (24923)
- Работна книшка на име Ариф Авни, ул. "Даме Груев" бр. 205, Охрид. (24926)
- Работна книшка на име Јакупов Ј. Мумин, с. Коцалија, Радовиш. (24928)
- Работна книшка на име Шумкоски Живко, ул. "М. Милески" бр. 16, Кичево. (24929)
- Работна книшка на име Цветановски Горан, Скопје. (24930)
- Работна книшка на име Насер Ајдин, с. Арачиново, Скопје. (24939)
- Воена книшка на име Стојан Спасовски, Кратово. (24940)
- Чековна картичка бр. 06675127 издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Јелица Таневска, Скопје. (24632)
- Чековна картичка бр. 5668155 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Јаковска Благица, Скопје. (24878)
- Свидетелство издадено од ОУ "Петре Јовановски" на име Охрули Ерсан, Гостивар. (24368)
- Свидетелство за 4 одд. на име Сафета Рец, Градско, Велес. (24369)
- Свидетелство за 5 одд. на име Разим Дордовски, с. Острец, Велес. (24489)
- Свидетелство за 7 одд. на име Султан Баловски, с. Острец, Велес. (24490)
- Свидетелство на име Радески Дарко, Мак. Брод. 24494
- Свидетелство за 5 одд. на име Петрески Мирослав, Гостивар. (24495)
- Свидетелство на име Султан Балевски, с. Острец, Велес. (24511)
- Свидетелство за 3 година на име Цветанка Панова, ул. "Крсте Мисирков" бр. 63, Кочани. (24519)
- Свидетелство на име Ангел Величковски, Дур. Река, Крива Паланка. (24522)
- Свидетелства од 1 до 4 година и диплома на име Валбона Бојку, с. Велешта, Струга. (24528)
- Свидетелство за 5 одд. на име Ајрадиновиќ Мијазит, с. Десово, Прилеп. (24530)
- Свидетелство на име Петровски Ацо, Тетово. 24531
- Свидетелство за 6 одд. на име Соколов Ганче, Оризари, Кочани. (24561)
- Свидетелство на име Панова Јованка, ул. "Железничка" бр. 23, Штип. (24589)
- Свидетелство за 1 година на име Димоска Андријана, Прилеп. (24596)
- Свидетелство-а за 5 одд. на име Крстевски Драган, с. Црешово, Скопје. (24633)
- Свидетелство за 8 одд. на име Јовановски Стојче, М. Каменица, Делчево. (24665)
- Свидетелство за 7 одд. на име Незиаи Мемед, с. Делгожда, Струга. (24666)
- Свидетелство на име Илјази Зилбеар, Тетово. 24670
- Свидетелство на име Илиази Илјаз, Тетово. (24671)
- Свидетелство на име Груичиќ Илинка, с. Тумчевиште, Гостивар. (24672)
- Свидетелство за 8 одд. на име Илчо Иванов, с. Жиганци, Кочани. (24686)
- Свидетелство за 5 одд. на име Татјана Митевска, с. Дулица, Делчево. (24687)
- Свидетелство за 8 одд. на име Ристеска Наташа, Кеј "19 ти Септември" бр. 3/19, Прилеп. (24695)
- Свидетелства за 1 и 2 година на име Китаноски Горги, ул. "Б. Темелковски" бр. 11, Прилеп. (24696)
- Свидетелство за 8 одд. на име Усеиноска Ангелика, с. Канатларци, Прилеп. (24697)
- Свидетелств за 8 одд. на име Андонова Илиева Весна, с. Г. Подлог, Кочани. (24700)
- Свидетелство за 8 одд. на име Арсов Фиданчо, с. Уларци, Кочани. (24701)
- Свидетелство на име Каракасов Атанас, ул. "Илинденска", Пехчево. (24702)
- Свидетелство на име Ристовска Виолета, ул. "Гоце Делчев" бр. 5, Крива Паланка. (24703)
- Свидетелства за 5 и 6 одд. на име Цалими Беаре, (24704)

Струга. (24704)
 Свидетелство на име Атанасова Елисавета, ул. "Енгелсова" бр. 25/19, Штип. (24705)
 Свидетелство на име Самел Ибрахимовиќ, с. Г. Оризари, Кочани. (24706)
 Свидетелство на име Димитриеска Маргарита, Мак. Брод. (24708)
 Свидетелство на име Гулсим Пајазити, с. Бањешница, Гостивар. (24709)
 Свидетелство на име Нухиу Шефи, с. Беличица, Велес. (24711)
 Свидетелствона име Јашари Гуслије, с. Студеничани, Скопје. (24712)
 Свидетелства за 1, 2 и 8 одд. на име Кабил Назими Кула, с. Велешта, Струга. (24716)
 Свидетелство за 8 одд. на име Ристеска Даниела, с. Долнени, Прилеп. (24718)
 Свидетелство на име Садикоски Амиде, Прилеп. (24723)
 Свидетелство за 4 одд. на име Лумптурије Ајроски, Лажани, Прилеп. (24724)
 Свидетелство на име Алиоска Егрета, с. Дворци, Тетово. (24726)
 Свидетелство на име Далипи Самир, Гостивар. (24727)
 Свидетелство на име Цафери Ардут, Гостивар. (24892)
 Свидетелство на име Спасова Виолета, с. Трсино, Кочани. (24893)
 Свидетелство на име Петреска Маја, с. Долнени, Прилеп. (24897)
 Свидетелство на име Стефанова Ирена, Прилеп. (24902)
 Свидетелство на име Лазарески Боби, Прилеп. (24925)
 Свидетелство за 8 одд. на име Новков Зоран с. Зрновици, Кочани. (24925)
 Свидетелства за 3 и 4 година на име Насуфи Лавдрим, с. Велешта, Струга. (24896)
 Диплома на име Маринковска Ана, Штип. (24896)
 Индекс бр. 3611 издаден од Архитектонски фак. на име Пецев Аристид, ул. "Г. Петров" бр. 28, Штип. (24717)
 Индекс бр. 772 издаден од Факултет за ликовна уметност Скопје на име Трајковска Олга, Скопје. (24734)
 Диплома на име Груевска Росица, ул. "Крсте Мисирков" бр. 8/9, Велес. (24713)
 Диплома издадена од ЦОКДОС "Елиси Поповски Марко", Скопје на име Мојсоски Милчо, Скопје. (24370)
 Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла", Скопје на име Трајковски Зоран, Скопје. (24402)
 Диплома на име Јанкулоски Гоце, Гостивар. (24575)
 Загубена книшка на име Коцевски Тони, ул. "Ј. Тикваровски" бр. 15, Велес. (24374)
 Загубена книшка на име Марковска Марјана, ул. "Неретва" бр. 75, Велес. (24529)
 Здравствена книшка на име Соколова Весна, Бул. "ЈНА" бр.4/19, Штип. (24591)
 Здравствена книшка на име Цамовиќ Изет, с. Лазани, Прилеп. (24594)
 Здравствена книшка на име Сливоски Благоја ул. "11 Октомври" бр. 108, Прилеп. (24900)
 Здравствена книшка на име Илиевска Захарица, Крушево. (24903)
 Одобрение ул. бр. 15-424 издадено од С. О Центар - Скопје на име Кадри Мустафа и Кадри Наим, Скопје. (24626)
 Даночна картичка бр. 5030995109063 издадена од Управа за приходи на име Чајцилиница "Сантос", Скопје.

Даночна картичка бр. 4030992126850 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Веки" Часлав ДООЕЛ, Скопје. (24657)
 Даночна картичка бр. 4030995223903 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Буле Комерц", Скопје. (24658)
 Даночна картичка бр. 4030992174642 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Про Спорт", Скопје. (24731)
 Даночна картичка бр. 4030994176758 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Биринвест проект", Скопје. (24661)
 Даночна картичка бр. 4030994226445 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Тихи - Комерц", Скопје. (24731)
 Даночна картичка бр. 4030996116019 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Искра сервис", Скопје. (24776)
 Даночна картичка на име Живко Мрцкоски, Прилеп. (24660)
 Избирачка легитимација на име Зоран Мишевски ул. "530" бр. 9/12, Скопје. (24719)
 Избирачка легитимација бр. 17707953433001 на име Фадил Селими, В. Пат бр. 91, Кичево. (24719)
 Избирачка легитимација на име Селими Невзије, В. Пат бр. 91, Кичево. (24720)
 Загубена книшка на име Костов Мите, ул. "Солидарност" бр. 28, Штип. (24691)
 Лична карта на име Синани Рефик, Гостивар. (24725)
 Лична карта на име Колев Коле, ул. "Т. Андонов" бр. 40, Радовиш. (24730)
 Сертификат за опитни материи издаден од министерство за сообраќај на име Иванов Зоран ул. "Н. Русински" бр. 3/2/24, Скопје. (24940)

ОГЛАС ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. 956/2000 од 25.04.2000 година во трговскиот регистар, на регистарска влошка бр. 02007171?3-09-000, го запиша намеруваното намалување на основната главнина на Друштвото за услуги и трговија СТУДИОТЕЛ Санде и Зоран експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Радишанска" бр. 232, за износ од 5.502,80 ДЕМ, односно 170.500,00 денари, и во врска со тоа издаваме дека друштвото нема обврски кон своите доверители кои би се противеле на намеруваното намалување. (24743)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Младинскиот Културен Центар објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА - ПРОФЕСИОНАЛНА КОНЦЕРТНА АУДИО И СЦЕНСКА СВЕТОСНА ОПРЕМА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувачот на јавниот повик бр. 1 е Младинскиот Културен Центар-Скопје, кеј "Димитар Влахов" бб.
2. Предмет на набавката се основни технички средства-професионална концертна аудио и сценска светлосна опрема.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавните набавки.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за техничка опрема-професионална концертна аудио и сценска светлосна опрема.

2. Тендерската документација заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во просториите на Младинскиот Културен Центар-Скопје (архива) кеј "Димитар Влахов" бб, секој работен ден од 9 до 14 часот, во време на траењето на јавниот повик.

3. При подигањето на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да уплатат 3100,00 денари неповратен надомест на жиро сметка 40100-788-406 или на благајната на набавувачот.

Единствен даночен број на набавувачот е 403097323283.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- обем и количина на набавката,
- цена на секоја позиција од набавката посебно, како и вкупната цена,
- гарантен рок,
- сервис и резервни делови,
- истоварено и монтирано во МКЦ,
- рок на важност на понудата,
- рок на испорака на набавката.

IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Доказ за финансиска способност на понудувачот:

- документ за бонитет кој го издава институција за платен промет, согласно член 22 од Законот за јавните набавки и согласно Правилникот за содржина на документот за бонитет,

- доказ дека не е во стечај/ликвидација, доказ дека нема забрана за вршење на дејност,

- доказ за техничка способност, согласно со член 23 од Законот.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|----------------------------|----------|
| - квалитет | 35 бода, |
| - висина на цена | 30 бода, |
| - гарантен рок | 20 бода, |
| - сервис и резервни делови | 10 бода, |
| - рок на испорака | 5 бода. |

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки и таа се доставува во еден оригинален примерок, што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, согласно со член 53 од Законот за јавните набавки.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 20. 07. 2000 година.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 21. 07. 2000 година во 10 часот, во просториите на Младинскиот Културен Центар, кеј "Димитар Влахов" бб, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавните набавки нема да се разгледуваат.

Информации на тел. 115-508 и 232-626.

Комисија за јавни набавки

Б А Р А Њ Е БР. 2/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач по овој отворен повик за прибирање на понуди е Единицата на локалната самоуправа Општина Кукуречани.

- Предмет на овој отворен повик за прибирање на понуди е асфалтирање на локален пат с. Габалавци - с. Облаково на територија на Општина Кукуречани во вкупна должина од 4.480,00 м. спрема предмер пресметката на главниот проект изработен од АД Гранит.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Понудата треба да ги содржи: името, адресата и седиште на понудувачот.

- Понудата треба да содржи единечна цена изразена во денари за секоја ставка од предмер пресметката на главниот проект за изведба на локалниот пат с. Габалавци - с. Облаково изработен од Гранит.

- Во вкупната цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот до пуштање во употреба, на овој локален пат.

- Понудата треба да содржи начин и услови на плаќање и рок на извршување на работите.

- Тендерската документација може да се подигне секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот во Општината Кукуречани по цена од 3.500,00 денари.

3. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Понудите треба да се достават во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој отворен повик.

- Понудата и придружната документација се доставува согласно на член 22, 23 и 43 од Законот за јавните набавки, извод за регистрација, документ за бонитет и писмена изјава дека понудувачот не е под стечај.

- Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

- Понудата и придружната документација се доставуваат по пошта на адреса ЕЛС - Општина Кукуречани - Кукуречани 7241.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- вкупна цена и цена по повици од предмер пресметката,

- рок на извршување на работите,

- начин и услови на плаќање,

- техничка оспособеност за извршување на работите,

- гаранција за квалитетот на работите.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени според пропозициите во повикот, односно во согласност со Законот за јавните набавки нема да бидат разгледувани.

- Понудите ќе бидат разгледувани 5 дена по завршувањето на рокот за доставување на понудите во 10,00 часот во просториите на ЕЛС - Општина Кукуречани од страна на комисијата за јавни набавки при Општина Кукуречани согласно на член 29, 31 и 32 од Законот за јавните набавки.

- Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

- За извршениот избор понудувачите писмено ќе бидат известени.

- За подетални информации можете да се обратите на тел. 097 286-227.

Комисија за јавни набавки

Б А Р А Њ Е ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот е: ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ-Битола, на ул. "Борис Кидрич" -24-а.

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЕЛС - Општина Кукуречани објавува

1.2. Предмет на набавката е: тековно одржување, вршење на анализи за контрола на квалитет на вода и одржување на водоводниот систем во исправна техничка и хемиско-бактериолошка состојба, на граничен премин-Стење за 2000 година.

1.3. Обем на понудата: даден во тендер документацијата. Тендер документација може да се подигне во ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ-Битола (техничка служба).

1.4. Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со прибирање понуди во согласност со Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

1.5. Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да биде комплетна према ставките од тендерската документација, каде природата на набавката е редовно вршење на анализи на водата со гаранција за квалитет во согласност со важечките прописи за квалитетот и здравствената исправност на водата.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно со член 43 од Законот за јавните набавки)

3.1. Извод од регистрација на дејност.

3.2. Документ за бонитет од носителот на платен промет (оригинален или заверена копија верна на оригиналот).

3.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорно лице на понудувачот.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена со ДДВ	60 бода,
- подготвеност и способност на понудувачот да одговори на специфичноста на набавката (со потребна механизација, квалификација и сл.)	30 бода,
- начин на плаќање (можност со компензација)	10 бода.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Рок на доставување на понудите е 7 дена од објавувањето во јавно гласило (без празнични денови).

5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават во согласност со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), преку пошта или во архивата на набавувачот.

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ-ПЕ-Битола (Комисија за јавни набавки) ул. "Борис Кидрич"-24-а 7000 Битола.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно Барањето за прибирање на понуди, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во ова барање, нема да се разгледуваат.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за телекомуникации "Македонски телекомуникации" - Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 96/00 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГОВОРНИ АВТОМАТИ (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД "Македонски телекомуникации" Скопје - дирекција, со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" бб.

1.2. Предмет на набавка: Говорни автомати.

1.3. Вид и количина: Дадени во тендер документацијата, која може да се подигне во дирекцијата на набавувачот, во канцеларија број 13, секој работен ден од 10,00 до 12,00 часот.

Износот на надоместокот што треба да се плати при подигнување на тендерската документација е неповратен и изнесува:

- за домашни понудувачи 100 ДЕМ во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на плаќањето на жиро-сметка бр. 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка - Скопје;

- за странски понудувачи 100 ДЕМ, на жиро-сметка бр. 40100-620-16-25730522-1950 на АД "Македонски телекомуникации" во "Комерцијална Банка" АД - Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, 91000, Скопје.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- квалитет и технички карактеристики на понудената опрема	50 бода,
- референтна листа	10 бода,
- рок на испорака	20 бода,
- цена на набавката	50 бода,
- одржување, поддршка, гарантен период	20 бода,
- бонитет	20 бода,
- услови на плаќање	20 бода,
- кадровска и техничка опременост	10 бода,
- Сертификати од меѓународно признати институции за утврдување на квалитетот на производите и организација на производството (ISO 9000 и др.)	10 бода.

1.5. Рок на поднесување на понудите 28.07.2000 година во 10,00 часот, кога ќе се изврши јавното отворање на понудите.

1.6. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот на прифаќањето на понудата.

1.7. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.

1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да се достави за целиот предмет на набавката.

1.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со Правилник, согласно член 22,

- доказ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација и

- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

2.3. Понудената цена треба да биде франко магацин на набавувачот со сите давачки - царина и ДДВ.

2.4. Понудите треба да бидат придружени со банкова гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата, која треба да биде доставена во придружната документација на понудата.

2.5. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите треба да се достават во Архивата на дирекцијата на АД "Македонски телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" 66 - Скопје.

3.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 28.07.2000 година, во 10,00 часот, во Подружница - Центар за мобилна телефонија - сала за состаноци во АД "Македонски телекомуникации" Скопје.

3.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.4. Понудите треба да се достават согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

3.5. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

3.6. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 091- 109 741.

Лице за контакт Виолета Сердјук.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец јуни 2000 година во однос на месец мај 2000 година е пониска за 1,2%, а планираната за месец јуни е на исто ниво како за месец мај.

2. Исплатата на платите за месец јуни 2000 година во однос на месец мај 2000 година за правните лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), Заводот за статистика на Република Македонија ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2000 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јуни 2000 година во однос на мај 2000 година е 0.020.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.051.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јуни 2000 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.122.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на јуни 2000 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1999 година е 0.052.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
2359. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 1999 година.....	3827
2360. Закон за жичари и ски-лифтови.....	3829
2361. Закон за изменување и дополнување на Законот за девизното работење.....	3832
2362. Закон за изменување и дополнување на законот за даноците на имот.....	3833
2363. Закон за овластување на организација за изработка на пригодни ковани пари.....	3833
2364. Одлука за помилување на осудени лица...	3834
2365. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Јавно радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Гевгелија.....	3834
2366. Решение за именување вршител на должноста директор на Јавно радиодифузно претпријатие на локално ниво - РТВ Гевгелија.....	3834
2367. Правилник за начинот на сеча во државна шума од страна на физички лица, заради обезбедување на сопствени потреби	3834
2368. Правилник за начинот на водење на евиденција за површините на шумите во државна сопственост.....	3835
2369. Правилник за начинот на користење и собирање на други шумски производи.....	3835
Обрасци од Државната изборна комисија за спроведување на локалните избори	3837
Објава за стварната стапка на трошоците на живот за месец јуни 2000 година во однос на месец мај 2000 година.....	3870
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец јуни 2000 година.....	3870

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лењохиќ.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.